



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 24 септември 1998
Скопје

Број 47

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува 7.200 денари. Овој број чини 100 денари. Жирометка 40100-603-12498

1237.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА

Се поставува

I

Д-р Софија Тодорова, министер за образование и физичка култура, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска, со седиште во Стокхолм.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 63
16 септември 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

1238.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91, 38/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 5. ДО 11.10.1998 ГОДИНА

Член 1

Висината на придонесот на „Детска недела“ што ќе се наплатува во времето од 5. до 11.10.1998 година изнесува:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации – 5,00 ден.;
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи – 2,00 ден.;
3. На секој продаден возен билет во железничкиот и автобускиот (меѓународниот) сообраќај – 10,00 ден.;
4. На секој продаден возен билет во авионскиот сообраќај – 50,00 ден.;
5. На секој влезен билет на спортски натпревари и други спортски приредби – 5,00 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2312/1
15 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1239.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА ДИПЛОМАТСКО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА „ФРАНЦУСКА АМБАСАДА“, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАЛЕ“, ВО ОПШТИНАТА ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на дипломатско претставништво на Република Франција „Француска амбасада“, што треба да се гради во општина Центар во Скопје, КО „Центар 1“, на локалитетот „Кале“, на КП бр. 4308/3, КП. бр. 5071/3, КП. бр. 13678/3 и КП. бр. 13678/4, со вкупна површина од 8289 м², а инвеститор е Република Франција и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2297/1
15 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1240.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ „ЗГРАДА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС, НАСТРЕШНИЦА И ЕМШЕРОВА ЈАМА“, ШТО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА ВОДА И ЦО₂, ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. КРЕМЕНИЦА, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДАТ ВО ОПШТИНАТА БИСТРИЦА

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектите „Зграда за технолошки процес, настрешница и ЕмшEROVA јама“, што ќе служат за експлоатација на минерална вода и ЦО₂ од лежиштето на локалитетот кај с. Кременица, што ќе се гради во општината

„Бистрица“, КО „Кременица“, м.в. „Лауф штали“, на КП. бр. 1104/2 и КП. бр. 1110/2, катастарска култура нива 3 класа, од кои за изградба на објектите и другите содржини се пренаменува земјоделско земјиште со површина од 6595 м², а инвеститор е Мак-Минерал од Битола, земјиште сопственост на Република Македонија и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2314/1
15 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р

1241.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.09.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“ итн.) и автомобили за трки:

8703 32

– Со зафатнина на цилиндри над 1.500 см³ до 2.500 см³:
--- Нови:
--- Со зафатнина на цилиндри над 1.500 см³ до 2.000 см³:

8703 32 10 11

----- Патнички автомобили, составени

а) Citroen Saxo X 1.5 Diesel, со сила на моторот од 42 kw/58 KS, запремина на моторот 1.527 цм

18 парчиња

б) Citroen Xantia SX 1.8i 16V, со сила на моторот 81 kw/112 KS, запремина на моторот од 188 цм

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2259/1
15 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р

1242.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.09.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 49

-- Друго, испорачани како системи:

8471 49 90 00

--- Друго
а) Дигитални машини испорачани како систем со прибор

1 парче

8517

Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:

8517 21 00 00

-- Телефакси

1 парче

8704

Моторно возило за превоз на стоки:

8704 21

-- Со бруто маса до 5 т.

8704 21 91 00

----- Нови

1 парче

9009

Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактено копирање и апарати за термичко копирање

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2258/1
15 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1243.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.09.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 30 00 00 – Портал дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј

а) Dell Inspiron 3.200 Intel mobile Pentium II 266 Mhz MMX; 48 MB EDO RAM; 3,2 GB EIDE HDD; 13.3" TFT Color display;
24xCDROM

1 парче

б) Dell Inspiron 3.200 Intel mobile Pentium II 233 Mhz MMX; 32 MB EDO RAM; 3,2 GB EIDE HDD; 12.1 TFT Color display;
24xCDROM

2 парчиња

8471 60

- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто кукиште:

1	2	3	4
---	---	---	---

8471 60 40 00 --- Печатари

а) HP Laser Jet 6 MP
600x600 dpi; 3 Mb; Post Script,
8 str/min

1 парче

б) HP DescJet 340 Portable
600x300 dpi; portable;

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2260/1
15 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1244.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.09.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за финансии и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци и носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 50 - Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто кукиште една или две од следниве единици; мемориски единици, влезни единици, излезни единици:

8471 50 90 00 -- Друго 3 парчиња

8471 60 - Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто кукиште:

8471 60 40 00 --- Печатари 2 парчиња

8471 70 - Мемориски единици

8471 70 53 00 ----- Хард диск драјв (hard disk drives) 1 парче

8471 80 - Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:

8471 80 10 00 -- Периферни единици 7 парчиња

8504

Електрични трансформатори, статички конвертори

1	2	3	4
		(на пример, испарувачи) и индуктивни калемии:	
8504 40		- Статички конвертори (претворувачи):	
8504 40 30 00		--- Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци	1 парче
8517		Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:	
8517 50		- Други апарати, за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:	
8517 50 90 00		-- Други	2 парчиња
8524		Плочии, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:	
8524 91		-- За репродукција на појави освен на звук или слика:	
8524 91 10 00		--- Со снимени податоци или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци	12 парчиња
8528		Приемни апарати за телевизори, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:	
		- Приемни апарати за телевизори, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:	
8528 21		-- Во боја:	
8528 21 00 10		--- Нови	3 парчиња
8542		Електронски интегрални кола и микросклопови:	
8542 19		-- Друго, вклучувајќи кола добиени со комбинација на биполарни и MOS технологија (BIMOS технологија):	
8542 19 10 00		-- Мемории (D-RAMs; S-RAMs; cache-RAMs; EPROMs; E2PROMs; FLASH; E2PROMs; ROM s; CAMs; FIFOs; LIFOs; и др.)	5 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2261/1
15 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1245.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седниците одржани на 10, 24 и 31 август 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ

1. За претставници на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонската банка за поддршка на развојот се именуваат:

- д-р Драгољуб Арсовски, потсекретар во Министерството за финансии,
- Мерцан Ајвази, помошник на директорот на Агенцијата за стопански недоволно развиените подрачја,
- м-р Рубинчо Зарески, помошник на министерот за надворешни работи,
- Јанче Лековски, директор на Дирекцијата за кредитни односи со странство во Народната банка на Република Македонија,
- Виолета Стојановска – Петровска, началник на Секторот за монетарен и финансиски систем во Министерството за финансии,
- Целил Тахири, началник на Одделението за царински стапки во Царинската управа на Република Македонија,
- Оливера Цветановска, помошник на министерот за стопанство и
- Лазар Цветковски, заменик на генералниот директор на АД Комерцијална банка – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2270/1
31 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1246.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 август 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. Се разрешува Кирил Нешовски од должноста советник на министерот за одбрана за финансиско материјално работење, сметано од 1.09.1998 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2273/2
31 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1247.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 август 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. За советник на министерот за одбрана, за комуникациско-информациони системи, се назначува д-р Соња Андонова, досегашен стручен советник во Министерството за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2274/2
31 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1248.

Врз основа на член 9 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ бр. 33/76, 25/79, 11/81, 4/85, 12/89, 17/91 и 38/91), министерот за труд и социјална политика, донесе

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДНИНИ НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците јули, август и септември 1998 година се определуваат од основата која се утврдува во висина на просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходното тримесче од 9.256,00 денари и изнесуваат:

I група	– 4.628,00 денари
II група	– 3.702,00 денари
III група	– 2.961,00 денари
IV група	– 2.314,50 денари
V група	– 1.851,00 денари

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на просечната месечна нето плата во Републиката во периодот април-јуни 1998 година, објавена од страна на Заводот за статистика на Република Македонија.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците април, мај и јуни 1998 година конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечната месечна плата остварена во Републиката во периодот јануари, февруари и март 1998 година од 9.217,00 денари и изнесуваат:

I група	– 4.608,00 денари
II група	– 3.687,00 денари
III група	– 2.949,00 денари
IV група	– 2.304,50 денари
V група	– 1.843,00 денари

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3328/98
3 септември 1998 година
Скопје

Министер,
Насер Зиџери, с.р.

1249.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 9 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 13 од Општите услови за испорака на топлинска енергија („Службен весник на СРМ“ бр. 47/89).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од АГД „Илинден“ од Скопје, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 13 од Општите услови за испорака на топлинска енергија, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и со закон.

4. На седницата Судот утврди дека според член 13 од Општите услови за испорака на топлинска енергија решението за енергетска согласност ја содржи и висината на надоместокот на трошоците што му се предизвикани на испорачателот на топлинска енергија, а со приклучувањето на трајни тела на новите потрошувачи, односно со зголемувањето на приклучната моќност на постојните потрошувачи, а во согласност со Законот и со самоуправните општи акти на Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија и на испорачателот што ја регулираат оваа материја.

Плаќањето на овој надоместок е основ за склучување на поединечни договори меѓу АД „Топлификација“ Скопје и правните и физичките лица за добивање топлински приклучок односно за давање на енергетска согласност.

5. Според член 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/87, 42/88, 13/93, 15/93) во дејности од областа на енергетиката спаѓа и производството, пренесувањето и дистрибуцијата на топлинска енергија. Според натамошните одредби од Законот постојат испорачатели и корисници на енергија. Според член 29 од Законот испорачателот на енергија е должен да го приклучи корисникот на енергетскиот систем ако му е издадена енергетска согласност. Според член 40 од истиот закон секој нов корисник на енергија што се приклучува на енергетски систем, постојниот корисник што врши реконструкција на енергетски систем, на енергетски објекти, уреди и инсталации или ја зголеми потрошувачката на енергија, освен домаќинствата, е должен да прибави енергетска согласност од испорачателот на соодветниот вид енергија.

Согласно член 26 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97 кој влезе во сила на 27 септември 1997 година) производителите и испорачателите на енергија се должни на корисниците да им обезбедат енергија во согласност со енергетскиот биланс, меѓусебните договори и општите услови за соодветниот вид енергија, а согласно член 27, пак, од Законот испорачателот е должен да обезбеди непречено функционирање на енергетскиот систем до мерното место на кое се мери енергијата. Според член 41 од Законот секое правно и физичко лице и граѓанин кој се приклучува на енергетскиот систем е должен да прибави енергетска согласност од испорачателот на соодветниот вид енергија. Енергетската согласност е должен да ја прибави и корисник на енергија кој ја зголемува потрошувачката на енергија и ангажираната моќност за повеќе од 10% од утврдените со енергетската

согласност. Енергетската согласност од став 1 на овој член се издава по претходно издадено решение за услови за градба и заверен проект за градба од надлежното министерство за работите на урбанизмот и градежништвото.

Според член 42 став 1 од Законот, испорачателот на енергија е должен во рок од 15 дена од поднесувањето на барањето за енергетска согласност да издаде решение за енергетска согласност согласно со техничките, енергетските и економските услови.

Во член 72 став 1 од Законот, одлуките за општите услови за испорака на соодветниот вид енергија од член 37 на овој закон ќе се донесат во рок од 9 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Од изнесените законски одредби, како оние кои важеле во време на донесување на оспорените акти, така и во новите одредби од Законот за енергетика произлегува дека секој корисник на енергија кој сака да се приклучи на енергетскиот систем мора претходно да добие енергетска согласност не е условено со плаќање на одреден надоместок, туку испорачателот на енергија е должен во рок од 15 дена по поднесувањето на барањето да издаде таква согласност ако објектите кои треба да бидат приклучени ги исполнуваат условите утврдени со прописите за техничките нормативи за соодветниот вид енергија.

Со оглед на тоа што во цитираните одредби од Законот не е предвидено енергетската согласност да се издава по претходно обезбедени средства од корисникот, Судот оцени дека член 13 од Општите услови за испорака на топлинска енергија не е во согласност со означените законски одредби.

Исто така, со оглед на тоа што прибирањето на средства за издавање на енергетска согласност, всушност претставува здружување на средства за проширување на материјалната основа на АД „Топлификација“, а во Уставот на Република Македонија не е предвидена можност за вакво здружување на средства за стопанските субјекти, Судот оцени дека од овој аспект член 13 од Општите услови за испорака на топлинска енергија не е во согласност и со Уставот на Република Македонија.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 57/98
9 септември 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

1250.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 9 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат:

а) член 155 од Статутот на општина Теарце, донесен од Советот на општина Теарце под бр. 08-47/1 од 2.06.1997 година, и

б) член 25 од Одлуката за основање на управни и административни органи на општина Теарце донесена, исто така, од Советот на општина Теарце под бр. 08-47/4 од 2.06.1997 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива поднесена од Сервет Камили од с. Теарце, Тетово со Решение У. бр. 67/98 од 3 јуни 1998 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбите од актите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со член 52 став 1 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека Советот на општината Теарце на седницата одржана на ден 2.06.1997 година го донел Статутот на општина Теарце под бр. 08-47/1, како и Одлуката за основање на управни и административни органи на општина Теарце под бр. 08-47/4.

Со Статутот на општината, а во согласност со член 8 од Законот за локалната самоуправа, се уредуваат надлежноста на општината, организацијата и работењето на органите и телата на општината, како единица на локалната самоуправа, облиците и начинот на учеството на граѓаните во одлучувањето за работи од локално значење, основањето, работењето и облиците на месна самоуправа, како и други прашања од значење за локалната самоуправа.

Во оспорениот член 155 од Статутот се предвидува дека Статутот на Општина Теарце влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Теарце“.

Со Одлуката за основање на управни и административни органи на општината Теарце, освен што се основаат управните и административните органи на општината, се утврдува нивната надлежност, се уредува остварувањето на нивната соработка со подрачните единици на министерствата и другите органи на државната управа како и други прашања од значење за нивното функционирање.

Во оспорениот член 25 од Одлуката за основање на управни и административни органи на општина Теарце се предвидува дека, оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Теарце“.

5. Според член 51 став 1 од Уставот законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Според член 52 став 1 од Уставот, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Од одредбата на член 52 став 1 од Уставот произлегува дека, освен законите, и другите прописи пред да влезат во сила мора да се објават односно, и тие мора најнапред да се објават, па потоа да влезат во сила.

Со оглед на тоа што во оспорените членови од Статутот и Одлуката за основање на управни и административни органи на општина Теарце, кои според видот и содржината претставуваат прописи во смисла на член 110 од Уставот, се предвидува дека овие акти влегуваат во сила со денот на донесувањето, односно пред нивното објавување во „Службен гласник на Општина Теарце“, Судот утврди дека со оспорените членови е повреден уставниот принцип за објавување на прописите пред нивното влегување во сила поради што и оцени дека истите не се во согласност со член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 67/98
9 септември 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

1251.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 9 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 6 од Одлуката за основање на инспекциска служба за вршење на инспекциски надзор од надлежност на општината во областа на патниот сообраќај, јавните патишта и комуналните дејности на подрачјето на општина Тетово, донесена од Советот на општина Тетово на 29 декември 1997 година.

2. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У. бр. 71/98 од 8 јули 1998 година по повод поднесена иницијатива од Владата на Република Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 6 од одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашање за неговата согласност со Уставот, со Законот за локалната самоуправа, Законот за превоз во патниот сообраќај, Законот за јавни патишта, Законот за комуналните дејности, Законот за прекршоци и Законот за буџетите.

3. На седницата Судот утврди дека во член 6 од оспорената одлука е предвидено дека инспекторите согласно законските прописи и Одлуката за комунален ред изрекуваат и мандатни казни. Средствата од казните се приход на буџетот на општината.

За изречената мандатна казна се издава потврда, а казната се уплатува во благјаната на општината.

4. Според член 13 став 1 од Уставот на Република Македонија лицето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.

Од наведената одредба произлегува дека вината за одредено казниво дело мора да биде утврдена со судска одлука што значи дека за сите казниви дела според Уставот одлучуваат само судовите.

Според член 17 алинеја 1 точка 30 од Законот за локалната самоуправа единиците на локалната самоуправа основаат инспекциски органи и служби за областа за кои единицата на локалната самоуправа има самостојна надлежност во уредувањето и остварувањето на работите од тие области.

Во член 29 точка 10, пак, е предвидено дека тие одредуваат престapi и казни кога не се почитуваат прописите на единицата на локалната самоуправа.

Од наведените одредби произлегува дека единицата на локалната самоуправа може да основа инспекциски органи, меѓутоа тие органи односно нивните овластени инспектори можат само да го одредат престапот и казната за сторен прекршок ако не се почитуваат прописите на единицата на локалната самоуправа, меѓутоа тој престап и казна треба да бидат утврдени со закон. Тоа значи дека инспекторите можат да определат за кој прекршок се работи и за која казна, меѓутоа тие не можат да изрекуваат мандатни казни.

Според тоа Судот оцени дека престапите и казните мора да бидат утврдени со закон и за изрекување на казна за одреден прекршок, па било тоа да е и мандатна казна како што е тоа во конкретниот случај, инспекциските органи можат и треба да покренат постапка пред надлежниот суд, и само судот е тој кој може да ја изрече казната согласно член 13 од Уставот.

Според член 81 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/95) е предвидено дека надзор над законитоста на работењето на претпријатијата што вршат јавен превоз

на патници и стока врши Министерството за сообраќај и врски и надзор над законитоста на работата на претпријатијата што вршат градски и приградски превоз и автотакси превоз врши општината односно Градот Скопје. Инспекцискиот надзор над примената на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Републичкиот инспектор за сообраќај и врски, а за градски, приградски и автотакси превоз, инспекциските органи на општината односно Градот Скопје.

Во член 84 од наведениот закон се предвидени случаите кога инспекторите за патен сообраќај имаат право да донесуваат решение.

Во член 112 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96) е предвидено дека надзор над состојбата на јавните патишта, извршување на одредбите од овој закон и условите на сообраќајот на јавните патишта, примената на поблиските прописи, техничките нормативи и други работи врши Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски како орган во состав на Министерството за сообраќај и врски, а за локалните патишта и улици инспекциските органи на општината односно Градот Скопје.

Во член 114 од наведениот закон предвидени се овластувањата на инспекторите за патишта, при што во вршењето на своите работи тие можат да донесуваат решенија (член 116).

Во став 3 од овој член е предвидено дека ако инспекторите за патишта во вршењето на инспекцискиот надзор најдат дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, се должни веднаш да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка, пријава за поведување постапка за поведување стопански престап односно кривично дело.

Во член 30 став 2 од Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/97) е предвидено дека инспекцискиот надзор над законитоста во работењето на субјектите во комуналните дејности врши Републичкиот комунален инспектор како орган во состав на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и комуналните инспектори на општината односно Градот Скопје.

Во член 33 е предвидено дека општините односно Градот Скопје за вршење на работите во областа на комуналните дејности во рамките на нивните надлежности утврдени со закон назначуваат комунални инспектори.

Комуналните инспектори вршат инспекциски надзор над јавните комунални претпријатија основани од општината односно Градот Скопје, над спроведување на одлуката за комунален ред и над физичките и правни лица на кои општината односно Градот Скопје им дал дозвола за вршење на комунални дејности.

Во член 34 став 2 од Законот е предвидено дека ако при вршењето на инспекциски надзор, инспекторот утврди дека е сторен прекршок или кривично дело должен е да покрене постапка пред надлежен суд.

Според член 22 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/97) сторителот затекнат при извршување на прекршок за кој е предвидена парична казна во определен износ (член 13 став 4), од страна на службеното лице на кое со законот му е дадено такво овластување може да ја плати казната на самото место по негова согласност.

Во член 4 став 1 под г) алинеја 2 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93) е предвидено дека како приход на буџетот на Републиката се и приходите од паричните казни.

Од наведените законски одредби произлегува дека на комуналните инспектори, на инспекторите за патишта и на инспекторите за патен сообраќај со наведените закони не им е дадено овластување да можат на

сторителот на прекршокот да му изречат казна на самото место, туку тие се должни да покренат соодветна постапка пред надлежниот суд. Со оглед на тоа што во конкретниот случај во оспорениот член е предвидено дека надлежните инспектори можат на сторителот на прекршок да му изречат мандатна казна без за тоа да имаат овластување во законот, а средствата од казната да се уплатуваат на сметка на буџетот на општината, Судот оцени дека оспорениот член не е во согласност и со наведените законски одредби.

Со оглед на изнесеното, се одлучи како во точка 1 од оваа одлука.

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 71/98
9 септември 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с. р.

1252.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 9 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се поништува Одлуката за утврдување надоместок за користење на градежно земјиште на подрачјето на граничен премин „Деве Баир“ во општина Крива Паланка за 1998 година, донесена од Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на 31 март 1998 година.

2. Се укинува времената мерка со која Судот, до донесување на конечна одлука, ги запре од извршување поединечните акти и дејства донесени, односно преземени врз основа на оспорената одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Меѓународната и внатрешната шпедиција со јавни и царински складишта „Фершпед“ А.Д. – Скопје и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, со решение У. бр. 85/98 и 100/98 од 1 јули 1998 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука и со времената мерка, до донесување на конечна одлука, ги запре од извршување поединечните акти и дејства донесени, односно преземени врз основа на оспорената одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со закон.

5. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука се утврдува обврска за плаќање надоместок за користење на градежно земјиште во урбанизираните дел на граничниот премин „Деве Баир“ во општина Крива Паланка; се предвидува средствата за надоместокот да служат за активности според Програмата за уредување на градежно земјиште во градот Крива Паланка и граничниот премин „Деве Баир“; како обврзници за плаќање на овој надоместок се предвидени носителите на правото на користење на градежното земјиште на кое се изградени објекти од траен карактер и деловни објекти кои се изградени или поставени како временни објекти, а служат за обавување на угостителска, занаетчиска, трговска, услужна и друга дејност од јавен

карактер. Понатаму, Одлуката го предвидува начинот на плаќањето и пресметувањето на надоместокот по м² за бруто површина на изградени или монтажно поставени, односно за објект по 3000 денари, а за дворно место и паркинг по 400 денари. Останатите одредби уредуваат прашања во врска со начинот на плаќање на надоместокот во годишни рати, за што комуналниот орган на општината издава поединечно решение на секој обврзник; начинот на спроведувањето контрола за утврдување на површината за која се плаќа надоместокот и органот што ја врши наплатата; се определува наплатата на надоместокот да ја врши Управата за јавни приходи во Крива Паланка според Законот за персоналниот данок од доход и се предвидува дека по приговори и жалби од странки ќе решава Одборот за јавни и комунални дејности на Советот на општина Крива Паланка, а дека жалбата не го одлага извршувањето на решението.

6. Согласно член 115 од Уставот на Република Македонија во единиците на локалната самоуправа, меѓу другото, граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областа на урбанизмот, комуналните дејности и во други области утврдени со закон.

Според ставот 2 на овој член од Уставот, општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа го врши Републиката.

Ставот 3 на овој член од Уставот предвидува Републиката со закон да може да и довери вршење на определени работи на општината.

Исто така, согласно член 16 од Законот за локалната самоуправа единиците на локалната самоуправа, во рамките утврдени со Уставот и закон, имаат право со статут да вршат работи и преземаат активности од локално значење кои не се ставени во надлежност на органите на државната власт.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека во единиците на локалната самоуправа граѓаните учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење; дека надлежностите на општината се утврдени со Устав и со закон, а Републиката, која врши надзор над законитоста на нејзината работа, може со Закон да и довери вршење на определени работи.

Исто така, Судот утврди дека прашањата сврзани со граничните премини не можат да бидат од локално значење и дека општината не е овластена да утврдува надоместок за употреба на градежно земјиште на граничните премини.

Имено, согласно член 3 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/92, 66/92, 12/93, 31/93 и 11/94), граничните премини се места определени за минување на државната граница.

Согласно член 9 став 1 и став 3 од овој закон, граничниот премин го определува Владата на Република Македонија, а министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за урбанизам, градежништво и екологија ги определува подрачјата и објектите што ги опфаќаат граничните премини.

Врз основа на оваа одредба од Законот министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за урбанизам, градежништво и екологија, донел Правилник за подрачјата и објектите што ги опфаќаат граничните премини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/92 и 9/97).

Согласно став 2 на член 2 од овој правилник подрачјето на граничен премин го опфаќа просторот утврден со урбанистички план, на кој се изградени или предвидени за градба објектите согласно тој план. Како такви според став 2 на член 1 од Правилникот се сметаат: објектите што ги опфаќа граничниот премин за меѓуна-

роден сообраќај, граничниот премин за меѓудржавен сообраќај и граничниот премин за пограничен сообраќај (зградите, просториите и уредите што ги користат државните органи, претпријатијата и други правни лица кои работите од своја надлежност ги вршат на подрачјето на граничниот премин).

Во точката 1 од овој член на Правилникот е определена вкупната површина на граничниот премин „Дево Баир“ со наведување на катастарските парцели што се во негов состав.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека граничните премини претставуваат објекти во јавна употреба т.е. јавно добро поради што Републиката има право и должност да се грижи за нивното функционирање. Следствено на ова, прашањата што се поврзани со граничните премини не се прашања од локално значење, односно не спаѓаат во доменот на надлежноста на одлучувањето на единиците на локалната самоуправа, поради што, во конкретниот случај, Советот на општина Крива Паланка не бил овластен да го утврдува надоместокот за користење на градежно земјиште на подрачјето на граничниот премин „Дево Баир“.

Понатаму, согласно член 22 став 2 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање, урбанистичките планови за граничните премини и за други локалитети со објекти од јавен интерес, ги донесува Владата на Република Македонија, а според ставот 3 на овој член од законот, општината донесува генерален урбанистички план, детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината.

Според тоа, Владата на Република Македонија, како доносител на урбанистичкиот план за граничниот премин „Дево Баир“, го извршила и го врши уредувањето на градежното земјиште и негово опремување со комунални објекти и инсталации, како последица на што општината Крива Паланка не е овластена да определува надоместок за користење на ова градежно земјиште.

Имајќи ги предвид наведените одредби од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас, Правилникот за подрачјата и објектите што ги опфаќаат граничните премини, Законот за локалната самоуправа, Законот за просторното и урбанистичкото планирање и Законот за градежното земјиште, Судот оцени дека: единиците на локалната самоуправа се надлежни да одлучуваат за прашања од локално значење, кои не се ставени во надлежност на органите на државната власт; прашањата сврзани со граничните премини не се прашања од локално значење и за нив не можат да одлучуваат граѓаните на општината; подрачјето на граничниот премин е изземено од подрачјето на општините; генералното овластување на општината, утврдено во член 44 од Законот за градежното земјиште да го утврдува надоместокот за употреба на градежно земјиште не може да се однесува на подрачјата на граничните премини; урбанистичките планови за граничните премини и за други локалитети со објекти од јавен интерес ги донесува Владата на Република Македонија која, како доносител на овие планови, врши и уредување на градежното земјиште за чие користење општината не е овластена да воведува плаќање на надомест; Владата на Република Македонија ги определува граничните премини; министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за урбанизам, градежништво и екологија, ги определува подрачјата и објектите што ги опфаќаат граничните премини, поради што утврди дека оспорената одлука е несогласна со Уставот и со закон.

7. Судот ја укина времената мерка за запирање од извршување на поединечните акти и дејства донесени, односно преземени врз основа на одлуката означена во

точката 1 од оваа одлука, затоа што ја донесе конечната одлука за оценување на нејзината уставност и законитост.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селџиќ, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 85/98 и 100/98

9 септември 1998 година на Уставниот суд на Република Македонија,

Скопје

д-р Милан Недков, с.р.

ИСПРАВКА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавено во „Службен весник на РМ“, бр. 37/98, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Во точка 1, колона 3 – наименование, ред 58, наместо зборовите: „а) Best USP model 510-900, VA/63W“ треба да стојат зборовите: „PP 1000E“ и во ред 121 наместо зборовите: „б) Compaq V 45 Monitor, MRP II, 14“ треба да стојат зборовите: „б) Compaq V55 Monitor, 15“.

Бр. 23-1968/1
21 септември 1998 година
Скопје

Од Владата на Република Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Самет Јашари од с. Бојане, против тужената Сандра Јашари, моминско Хајрих, со непозната адреса во странство. За привремен застапник на тужената се поставува адвокатот Гордана Митовска од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 70, која ќе ја застапува тужената во оваа постапка се додека тужената или нејзин полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, V.П.бр.2927/98.
(15696)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Саити Саљуш од Куманово, ул. "Годе Мендол" бр. 43 против тужената Селџеве Кочмези од СРЈ, а сега со непозната адреса во Швајцарија.

Со оглед да тужената е со непозната адреса во странство судот и поставува привремен застапник Горан Богатинов, адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува тужената во оваа постапка се додека тужената

или нејзин полномошник не се појават пред судот односно додека Центар за социјална работа не го известил судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.796/98. (14894)

Пред Основниот суд во Куманово е поведена постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Наиповски Алириза застапуван од адвокат Свонко Богдан од Куманово, против тужената Зеќавет Наиповска, родена Шабани од с. Оризари, Куманово.

На тужената и се поставува привремен застапник, адвокатот Чедомир Краљевиќ од Куманово, кој ќе ја застапува пред судот во оваа правна работа се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го известил судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, Ш. П. бр. 09-2596/97. (15240)

ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

Пред овој суд е заведен спор за утврдување право на трајно користење по тужбата на тужителот Дончо Дончовски од Крива Паланка, против тужениот Младен Младеновски со непознато место на живеење во Република Германија.

Се повикува тужениот во рок од 30 /триесет/ дена да му достави на судот точна адреса или да определи полномошник кој ќе го застапува.

Доколку во рок од 30 дена од објавувањето на огласот тужениот не се јави, судот ќе му постави привремен застапник, Маја Стоилковска од Крива Паланка - волонтер дипломиран правник со положен правосуден испит, која ќе се грижи за правата и интересите на тужениот до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Крива Паланка, П.бр.376/96. (15355)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово - Вонпроцесно одделение, се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на лицето Камбери Рефик порано од с. Пирок, а по предлог на предлагачот Даут Хавзија од с. Пирок.

Се повикува лицето Камбери Рефик од с. Пирок во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во Основниот суд во Тетово и секое друго лице кое што знае за неговиот живот, а со назнака дека по истекот на овој рок лицето ќе биде прогласено за умрено. Во спротивно, судот ќе му назначи привремен старател за посебен случај кој ќе се грижи за правата во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.401/98. (15192)

Пред Основниот суд во Тетово се води оставинска постапка за расправање на оставината на покојниот Стојан Ивановски порано од с. Отушиште - Тетовско, а по предлог на предлагачката Ивановска Драгица од Г.Петров, ул."Јадранска" бр. 31.

Се повикуваат учесниците Богоја Ивановски од с. Отушиште и Јорда Нешковска од с.Отушиште, а сега со непозната адреса во САД, да се јават во рок од 1 година од денот на објавувањето на овој оглас во Основниот суд во Тетово. Во спротивно, судот ќе им назначи привремени старатели за посебен случај кои ќе се грижат за нивните права во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, О.бр.282/98. (15093)

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на тужителот Атанас Маринковски од с. Одри, против тужениот Димче Маринковски од с. Одри, а сега со непозната адреса во САД.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилноста решавање на спорот.

Од Основниот суд во Тетово. (15141)

Пред овој суд се води парница за измена на одлука за чување на дете по тужбата на тужителот Стојановски Петар од с. Вратница, против тужената Ана Стојановска од с. Вратница, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Доколку не се јави да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе и одреди привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 888/98. (15239)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Ристовски Љупчо од с. Ратае, против тужениот Петровски Гелче од Пловдив, Р. Бугарија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку Центарот за социјална работа ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.795/98. (15403)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Даути Исмет од Тетово, ул. "Ј. Сандански" бр. 30, против Ивоне Маслов од Берлин, СР Германија со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, или постави свој застапник. Воколку не се јави во определениот рок, судот ќе и постави привремен старател кој ќе го води спорот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.880/98. (15404)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Зија Јусуфи од с. Доброште, против Насер и Себедин Јусуфи и други од с. Доброште, а сега се наоѓаат во странство со непозната адреса.

Се повикуваат тужените да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот на судот и достават адреса или свој застапник. По истекот на овој рок судот ќе им постави привремен старател кој ќе го води спорот во нивно име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1541/94. (15405)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Камиле Амети од с. Палатица, против тужениот Метали Амети од с. Палатица, а сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот и достави адреса или постави вој застапник. По истекот на овој рок судот ќе му постави старател кој ќе ја води постапката во негово име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.190/98. (15406)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 976/98, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за трговија и услуги „ИТАЛСТЕП“ Љупчо и други, д.о.о. увоз-извоз Градски трговски центар, кат 2, сек. 7, лок. 7, Скопје.

Основачи: Љупчо Павловски од Скопје, ул. „Исаија Мажоски“ Оливера Динакова од Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 6/-10; Јулијана Никлеска од Скопје, ул. „Благоја Стефковски“ бр. 10, Снежана Војдановска од Скопје, ул. „Горѓи Сугаре“ бр. 8/2-24.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 012613, 012614, 012622, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 013121, 013122, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110405, 110903, 110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми, реекспорт, малограничен промет со соседни земји.

Застапување: Љупчо Павловски, управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 976/98. (9843)

Основниот суд Скопје I – Скопје, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за производство, услуги и промет „Братство Зекир Хасипи“ и партнери д.о.о. ул. „Водњанска“ бр. 26, Скопје.

Предмет на оваа пријава е основање на ТД „Братство“

Основачи: Зекир Хасипи од Скопје, со влог од 157.692,00, Абдулнеим Хасипи со влог од 78.846,00 ден. и Менсур Хасипи со влог од 76.682,00 ден. по спецификација или се во вкупен износ од 313.220,00 ден.

Управител е Абдулнеим Хасипи од Скопје.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот свој имот.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 060501, 060502, 050302, 011314, 011941, 080190, 070310, 070320.

Добивката во друштвото ќе се дели согласно влогот на секој од основачите. Засновањето на работен однос на работниците како и престанокот ќе биде регулирани согласно законот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, (9900)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 874/98, на регистарска влошка бр. 02002298?

6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот поединец ТП Сендвичара, Трговец поединец „ПРОФЕСИОНАЛ“ т.п. Скопје, Љупчо Властимир Стефановиќ, ул. „Париска“ 66, Скопје.

Дејности: 080190, 070111, 070114.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Управител без ограничување е Љупчо Стефановиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 874/98. (9909)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1097/98, на регистарска влошка бр. 02002446?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец т.п. за Продажба на мало на погребална опрема „БРАН“ т.п. Мирјана Драган Кољевиќ, с. Кучевиште, Скопје.

Дејности: 070129, 070132.

Управител е Мирјана Кољевиќ од с. Кучевиште, Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1097/98. (10183)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1284/98, на регистарска влошка бр. 02002429?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на „ТП“ „БИЛЈАНА“ цвеќарница, Тодоровска Борис Сузана, ул. „Партизанска“ 66, лок. бр. 5, Неготино.

Основач е Тодоровска Борис Сузана.

Дејности: 070129.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет ТП одговара лично со целиот свој имот.

Тодоровска Борис Сузана, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1284/98. (10631)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1212/98, на регистарска влошка бр. 02002549?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Пицерија „НАТАЛИ“ т.п. Наташа Станко Зафирова, комплекс Дојрана, Стар Дојран.

Основач: Наташа Зафирова од Скопје. Одговара лично со целиот свој имот.

Во правниот промет трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

Управител: Наташа Зафирова.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1212/98. (10632)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1369/98, на регистарска влошка бр. 02002506?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец ТП „КИКО“ – такси, Зоран Добросав Алексовски, с. Ранковце, општина Ранковце.

ТП „КИКО“ – такси е основано со пријава бр. 1 од 18.05.1998 година.

Основач на ТП „КИКО“ – такси е Зоран Добросав Алексовски.

Дејности: 060602.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за превземаните обврски, трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Во внатрешен промет се запишува Зоран Добросав Алексовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1369/98. (10633)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 462/98, на регистарска влошка бр. 001389, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за одржување моторни возила Владимир Благоја Милошески „ШАМПИОН“ т.п. ул. „Кеј 9-ти Септември, 61а, Прилеп.

Дејности: 50.20.

Овластен потписник е Владимир Милошески.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 462/98.

(10967)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 119/98, на регистарска влошка бр. 3-02001999-000-01, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за производство и промет на големо и мало „БРАКА ЕЉЕ-ЗИ“ д.о.о. увоз-извоз с. Доброште, Тетово.

Во внатрешен промет се проширува дејноста 03003.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 119/98. (11210)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 408/98, на регистарска влошка бр. 030011427-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ј.т.д. на Друштвото за производство, трговија и услуги Молерот Славе Митковски и др. ј.т.д. увоз-извоз ул. „Велко Влаховиќ“ л-2-12, Пробиштип.

Содружници: Славе Митковски од Пробиштип, вложува 250,00, Сузана Митровска од Пробиштип вложува 250,00.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 0112/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98/2, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.14, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, угостителство и туристички услуги.

Управител е Славе Митковски.

Застапник во надворешнотрговскиот промет Славе Митковски од Пробиштип.

Одговорност на содружниците – лично и неограничено, солидарно со целиот имот.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени со трети лица друштвото одговара со целиот имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 408/98.

(12369)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1482/98, на регистарска влошка бр. 020027067-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар како трговец поединец Автоперална „ИБИЗА“ Бераг Бидајет Демири, ул. „Илинденска“ бр. 188, Тетово.

Основаг: Бераг Бидајет Демири од Тетово.

Дејност: 50.20.

За управител на тп се одредува Бераг Бидајет Демири.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските на тп во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара тп Бераг Бидајет Демири лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1482/98. (11411)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 769/98, на регистарска влошка бр. 020030387-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Радиодифузно трговско друштво „АРАЧИНА“, Цавит, д.о.о.е.л. ул. „Маршал Тито-1“ бр. 30, с. Арачиново.

Основаг: Цавит Сулејмани, со изјава за основање од 24.03.1998 година.

Дејности: 92.20.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното работење е Цавит Сулејмани, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 769/98. (12984)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2314/98, на регистарска влошка бр. 020032987-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар тп „МИЛЕШПЕД“ – автопревозник, Милан Димитар Танушев, ул. „Кирил и Методиј“ бр. 2, Демир Капија.

Основаг е Милан Димитар Танушев од Демир Капија.

Дејност: 60.24.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет тп одговара лично со целиот свој имот и средства.

Управител без ограничување е Милан Димитар Танушев.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2314/98. (691)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2393/98, на регистарска влошка бр. 020035237-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец Сашо Круне Николиќ „НИСА“ такси превоз, ул. „Франц Розман“ бр. 62, Куманово.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Трговецот поединец го застапува во внатрешниот промет Сашо Николиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2393/98. (692)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2339/98, на регистарска влошка бр. 020034627-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето на претпријатие во т. друштво на Трговското друштво за промет и услуги „КОМИКО“ Климе, д.о.о.е.л. увоз-извоз, Бул. „АВНОЈ“ бр. 72/19, Скопје.

Согласно законот за трговски друштва извршено е усогласување на претпријатието во трговско друштво: Од претпријатие за промет и услуги „КТИ“ д.о.о. Скопје, во Трговско друштво за промет и услуги „КОМИКО“ Климе, д.о.о.е.л. увоз-извоз, Бул. „АВНОЈ“ бр. 72/19, Скопје.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешен и надворешен промет е Климе, управител, овластен без ограничување.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.1, 50.10, 50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.213, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2339/98. (693)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 155/98, на регистарска влошка бр. 4-02000274-000-03, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Тутунов комбинат „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ – ПАПУЧАР“ акционерско друштво Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 80, Куманово.

Се брише Стојадин Стошк, а се запишува Тодор Чушкарски, претседател на управен одбор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 155/98. (694)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1243/98, на регистарска влошка бр. 02002733?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај тп Ѓуре Манаил Трајковски „ГА-ГО ПРЕВОЗ“ Гази Баба, ул. „Мацари“ бр. 34/1-3, Скопје.

Трговецот поединец е упишан со пријава од 11.5.98 год. а основач е Ѓуре Манаил Трајковски.

Дејности: 60.23, 60.24.

Трговецот поединец во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот имот.

Управител на трговецот поединец е Ѓуре Трајковски.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1243/98. (695)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2794/98, на регистарска влошка бр. 02003551?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија на големо и мало и услуги „МАРТИНИ“ Левко, д.о.о.е.л. увоз-извоз, ул. „Љубљанска“ бр. 6, Велес.

Основач и управител е Мартиновски Левко од Велес.

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 74.11, надворешна трговија со прехранбени продукти, надворешна трговија со непрехранбени продукти.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени одговара со смот свој имот.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2794/98. (696)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 337/98, на регистарска влошка бр.1-83-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице (директор) на Трговското претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „БОДИ 51“ п.о. Струмица, ул. „Беласица“ бр.12.

Досегашниот директор и застапник на претпријатието во надворешно-трговскиот промет, Мирјана Ѓорѓиева од Струмица, се разрешува.

За нов директор и застапник на ТП на големо и мало, увоз-извоз „БОДИ 51“, п.о. Струмица, се именува лицето Данче Трајкова од Струмица, со неограничени овластувања во правниот промет.

Од Основниот суд во Штип, (9620)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр.1684/98, на регистарска влошка бр.1-55746-о-о-о, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за промет и услуги „501“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бл.7, локал 2, Скопје.

Се брише Стефкова Весна, директор без ограничување, а се запишува СтеФковски Зоран, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје Срег.бр.1684/98. (9290)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег бр.674/98, на регистарска влошка бр.02002282?-3-01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги и промет „ФАРМАБЕЛ“ Велески Љупчо и други ДОО Експорт-Импорт, ул. „Лазар Димитров“ бр.33, Скопје.

Содружници:

1) Велески Љупчо од Прилеп, ул. „Шар Планина“ бр.15 со МБ 2605966440038 и рег.бр.206923 - ГУВР-Прилеп.

2) Симоновска Габриела од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр.108/26, МБ 1605960455064 и рег.бр.1271913 Скопје.

3) Димитровски Младен од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр.16/3-21 МБ 0203950450035 и рег.бр.1053533 - Скопје.

4) Стефковска Марина од Скопје бул. "АВНОЈ" бр.106/1-8 МБ 2611965455104 и рег.бр.1317593 Скопје.

Дејности:011941; 012310; 012421; 012622; 012810; 013021; 013099; 013121; 013122; 050301; 05302; 060501;060502;060503;070111;070112;070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127;070128;070129;070131;070132;070140; 070150; 070211;07212;070213;070214;070219;070221;070222;070223;070224;070225;070226;070227; 070229; 070230; 070240;070250;070260;080112;080121;080190;080201; 080202;110109;110302;110309;110404;110905;110909.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310;070320, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, застапување странски фирми и посредување во надворешно-трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет друштвото ќе го застапува управителот Стефковска Марина од Скопје, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје, Трег.бр.674/98. (9844)

Основниот суд Скопје I-Скопје, со решението Трег.бр.1702/98, на регистарска влошка бр.02003406?-8-09-000, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на Трговското радиодифузно друштво А1 ТЕЛЕВИЗИЈА Рамковски Велија, ДООЕЛ Скопје ул."Перо Наков" бр.60 Скопје.

Усогласување на претпријатието за радио и телевизиска дифузија "А1- НЕЗАВИСНА ТЕЛЕВИЗИЈА" д.о.о Скопје.

Основач: Рамковски Велија од Скопје 1-1/5.

Дејност: 92,20 Радио и телевизиски активности (создавање и емитување на тв програма).

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Со друштвото ќе управува Гордана Стошиќ, управител, без ограничување, Велија Рамковски, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, Трег. бр. 1702/98. (253)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението П.П. бр.5/98, ја запиша во судскиот регистар на политичките партии под Рег.бр.88 "Партија на пензионерите на Р.Македонија, со седиште во Скопје, на ул."Никола Кирев-Мајски" бр.57, која ја застапува нејзиниот претседател Ванчо Пешевски.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.09.1998 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (14601)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Се запишува во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под реден бр.1/98, Здружението на граѓани под назив: Здружение на битолско-грчко пријателство и соработка "Пелагонија", Битола.

Здружението ќе се залага за остварување и унапредување на економска, културна, научна, хуманитарна, општествена, туристичка, спортска и друга соработка со заинтересирани институции асоцијации и граѓани на Република Грција.

Седиштето на здружението се наоѓа во Битола на ул."Ордан Цинот" бр.27, а ќе дејствува на подрачјето на Битола.

Од Основниот суд во Битола. (14871)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.894/96 од 23.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие "Мак-Интер -Трејд" од Скопје,ул."Владимир Комаров".

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска,судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петревски од Скопје,бул."АВНОЈ" бр.68/4, телефон 454-808.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03.XI.1998 година, во 8,40 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15015)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.349/96 од 24.XII.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие "Цепелин Компани" ДОО од Скопје,ул."Максим Горки" бр.16.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје,бул."АВНОЈ" бр.68/4, телефон 454-808.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03.XI.1998 година, во 8,50 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15007)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.218/96 од 18.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Сибе Комерц" од Скопје,ул."Лазар Личеновски" бб.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓорѓоновски од Скопје, бул. "Црвена Армија" бр.10/1-2, телефон 339610.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират доделите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 5.XI.1998 година, во 8,00 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14989)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 47/96 од 4.XII.1997 година.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, промет и услуги "Делкос", ул. "Ѓорѓи Андреевски" бр. 2 од Скопје со жиро сметка 40100-601-43697.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14990)

Основниот суд од Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.27/98 од 16.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот МППУ "Енко Мирел Компани" од Тетово.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.X.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (15094)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 257/98 од 07.VIII.1998 година над ПП "ХЕМ - Инженеринг" од Битола, ул. "Партизанска" бр. 15-I/11 со жиро сметка 40300-601-61278 при ЗПП Филијала - Битола со дејност преработка на обоени метали, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14895)

Основниот суд во Кичево објавува дека со решението бр. 1/97 од 19.VI.1998 година се заклучува стечајната постапка на Претпријатието за трговија на големо и мало "Инфос" увоз-извоз Кичево, ул. "11-ти Октомври" бр. 222 со жиро сметка 40320-601-5881.

По правосилноста на ова решение стечајниот должник ќе се брише од регистарот на правни лица при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Кичево. (14896)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 207/96 од 11.IX.1998 година привремено се запира стечајната постапка над АД ДИК "Страшо Пинџур" - Кавадарци за период од 12 месеци од правосилноста на ова решение.

АД ДИК "Страшо Пинџур" - Кавадарци продолжува со работа.

Одборот на доверители веднаш да формира Управен одбор, како орган на управување на претпријатието и да ги определи лицата на кои им го доверува организирањето и застапувањето на претпријатието должник.

Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе програма за финансиска и сопственичка трансформација и ја достави до судот за определување на рочиште за прифаќање на програмата.

Од Основниот суд во Кавадарци. (14897)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1363/97 од 03.IX.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие "МАК Маркетинг", Скопје, ул. "Козара" бр. 68-I/30, жиро сметка 40100-601-47831.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14792)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 54/96 од 15.I.1998 година над ПП "Битер компани" од Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15089)

Основниот суд во Охрид објавува дека со решението Ст.бр. 143/97 од 19.XI.1997 година е отворена стечајна постапка спрема должникот ПП "Шел" од Охрид, ул. "Абасд Емин" бр. 27.

Се закажува дополнително рочиште за испитување на пријавените побарувања за ден 22.X.1998 година со почеток во 12,00 часот во Основниот суд во Охрид.

Од Основниот суд во Охрид. (15138)

Основниот суд во Тетово објавува дека со подолу наведените решенија, заклучена е стечајната постапка спрема следните должници: со решението Ст.бр. 297/96 од 25.V.1998 година над должникот "АС - Експрес" од с. Боговиње; со решението ст.бр. 198/97 од 25.VI.1998 година над должникот ПП "Валмар" од Тетово; со решението ст.бр. 239/97 од 07.VII.1998 година над должникот ПП "Жеден" од с. Туденце; со решението Ст.бр. 500/97 од 30.VI.1998 година над должникот ППТУ "Два бора - МТ" од с. Непроштено, со решението Ст.бр.22/98 од 3.VII.1998 година над должникот ТП "Шпенд" од Тетово.

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (15139)

Основниот суд во Тетово објавува дека со подолу наведените решенија, заклучена е стечајната постапка спрема следните должници: со решението Ст.бр. 345/97 од 14.IX.1998 година над должникот ПТУП "Монди" од Тетово ДОО экспорт-импорт; со решението Ст.бр. 47/96 од 08.VII.1998 година над долж-

никот ПГПИ "Едер" од Тетово; со решението Ст.бр. 9/97 од 08.VII.1998 година над должникот ПТП "Тишрт" од Тетово; со решението Ст.бр. 69/97 од 08.VII.1998 година над должникот ПТП "Шарско Јагне" од Тетово, со решението Ст.бр.208/97 од 8.VII.1998 година над должникот СЗ "Мал Јелак" од Тетово.

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (15140)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 251/98 од 18.VIII.1998 година над ПП "МГ Свич" - Битола, ул. "Тошо Таскалот" бр. 30/15, дејност трговија жиро сметка бр. 40300-601-65069 што се води при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (13926)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.149/97 од 03.VII.1998 година над ПП "АНС Комерц" - Битола, ул. "Борка Талевски" бр. 15, со жиро сметка бр. 40300-601-49493 што се води при ЗПП - Битола, дејност трговија отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (13925)

Основниот суд Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.250/97 од 9.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Нова Слога" од с. Жилче.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр.222.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.X.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (15407)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 45/97 од 07.IV.1998 година над ПП "Влагона" - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15408)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.111/98 од 16.IX.1998 година над ПП "Фатони" од Битола, ул. "Мукос" бр. 72, со дејност на малопродажба на колонијални стоки со жиро сметка 40300-601-72343 при ЗПП-Филијала - Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15409)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.245/98 од 16.IX.1998 година над ПП "Јушпед" од Битола, ул. "Железничка" бб, со дејност шпедиција, жиро сметка

40300-601-78006 при ЗПП - Филијала, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15410)

Основниот суд во Кичево објавува дека со решението Ст.бр. 9/96 од 12.IX.1998 година поведена е постапка за присилно порамнување над стечајниот должник ПОС Преработка на дрво во стечај од Македонски Брод со доверителите на начин што должникот од утврдените побарувања на доверителите да исплати во висина од 60% во рок од две години без камата времето да тече од денот на склучувањето на присилното порамнување.

Се повикуваат доверителите над стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет на овој суд, со пријава во два примероци со докази и вирманска уплата на судска такса од 600, денари на жиро сметка број 41100-840-018-338.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите и гласање по предлогот за присилно порамнување на 27.X.1998 година во 12 часот при овој суд.

Од Основниот суд во Кичево. (15411)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 86/96 од 9.VI.1994 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено е заклучена на ден 10.VII.1998 година ПТП "Ве-го" од с. Корешница.

Од Основниот суд во Кавадарци. (15413)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 170/98 од 20.V.1998 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено е заклучена на ден 03.IX.1998 година ПП "ГС Комерц" од Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (15414)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 128/96 од 26.III.1995 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено е заклучена на ден 17.IX.1998 година СЗ "8-ми Ноември" од Неготино.

Од Основниот суд во Кавадарци. (15415)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решението Ст.бр.78/97 од 12.II.1998 година е отворена стечајна постапка над ДОО "Мегабиланс" - Штип и ДОО "Мегапром" - Штип.

За стечаен судија е одреден Николчо Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ванчо Андонов, дипломиран економист од Штип.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.X.1998 година, во 10 часот, во сала број 3 во овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (15526)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1100/96 од 24.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот УТП "Бели Ноќи" ДОО од Скопје, ул. "II Македонска бригада"

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Коста Костов од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр.266а.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.X.1998 година, во 9,40 часот, во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15614)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 129/98 од 2.IX.1998 година е закончена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за деловни услуги "Империја" ДОО - Скопје, ул. "Атинска" бр. 25/6, жиро-сметка број 40120-601-69554.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15461)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 105/98 од 15.IX.1998 година е закончена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги во мешовита сопственост "Искра-АЕГ" ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. "Скопска" бр. 43, жиро-сметка број 40100-601-280163.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15616)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Национал-шпед АД ДОО за производство "Националпродукт" Скопје". (14901)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за производство промет и услуги "Вондер - кар" д.о.о. увоз - извоз - Скопје". (15402)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за производство инженеринг трговија и туризам "ЕЛМОС" д.о.о. увоз-извоз Скопје 1". (15459)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 897968/96, издаден од УВР - Скопје на име Куртановиќ Есад, ул. "4 Јули" бр.121, Скопје. (14975)

Пасош бр. 388394/94, издаден од УВР - Скопје на име Осман Гулбин, ул. "Селечка Планина" бр.1-а, Скопје.

Пасош бр. 1078167/98, издаден од УВР - Скопје на име Сашо Раденковиќ, ул. "В. Каваев" бр.26-а, Скопје.

Пасош бр. 0332129, издаден од УВР - Велес на име Демерџиев Илија, ул. Милан Страчков бр.17, Велес.

Пасош бр. 909134/96, издаден од УВР - Скопје на име Христовски Ристе, ул. "В. Мачуковски" бр.1/11, Скопје.

Пасош бр. 0759636/96, издаден од ОВР - Кр. Паланка на име Митовски Делче, нас. Белево бр. 20, Крива Паланка. (15058)

Пасош бр. 754923, издаден од УВР - Куманово на име Рахман Лимани, с. Сопот, Куманово. (15075)

Пасош бр. 206938/94, издаден од УВР - Скопје на име Мусли Камуран ул. 391 бр.24, Скопје. (15083)

Пасош бр. 0128042/93, издаден од УВР - Скопје на име Блажева Јасмина, бул. "АВНОЈ" бр.54/10, Скопје.

Пасош бр. 0478042/94, издаден од УВР - Скопје на име Павловска Фанија, ул. "Финска" бр.196/1-1, Скопје.

Пасош бр. 0476022/94, издаден од УВР - Скопје на име Банева Славица, ул. "М. Чаков" бр.9/1-16, Скопје.

Пасош бр. 1106088/98, издаден од УВР - Скопје на име Османи Зија, с. Радуша, Скопје. (15091)

Пасош бр. 963300/96, издаден од УВР - Тетово на име Кујтима Алити, ул. "Охридска" бр. 32, Тетово. (15095)

Пасош бр. 233943/94, издаден од УВР - Тетово на име Алиу Лундрим, ул. "116" бр.28, Тетово. (15096)

Пасош бр. 188355, издаден од УВР - Гевгелија на име Савиќ Божидар, с. Селемлија, Гевгелија. (15098)

Пасош бр. 0271539 на име Скара Џевдет, Дебар.

Пасош бр. 0219256 на име Леши Шакир, Дебар.

Пасош бр. 1004482, издаден од УВР - Штип на име Кемчев Ангел, ул. "Солидарност" бр.11/17, Штип.

Пасош бр. 1139801/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Александар Овчаров, бул. "АВНОЈ" бр.70/12, Скопје. (15112)

Пасош бр. 873486/96, издаден од УВР - Скопје на име Кардула Коста, ул. "С. Стојчевски" бр.1, Скопје.

Пасош бр. 213570/94, издаден од УВР - Скопје на име Камбери Абедин, с. Рашче, Скопје. (15118)

Пасош бр. 419674/94, издаден од УВР - Куманово на име Халимовски Дестан, ул. "Б.Прца" бр.29/6, Куманово. (15122)

Пасош бр. 1068131/98, издаден од УВР - Куманово на име Халимовска Кадире, ул. "Б. Прца" бр.29/6, Куманово. (15123)

Пасош бр. 521539, издаден од УВР - Гостивар на име Елези Нехат, с. Чегране, Гостивар. (15127)

Пасош бр. 945945/96, издаден од УВР - Скопје на име Јасмина Смилевска, ул. "Натанаил Кучевишки" бр.26, Скопје. (15129)

Пасош бр. 749311/95, издаден од УВР - Скопје на име Бајрамовска Берин, ул. "Виргино" бр.125, Скопје.

Пасош бр. 0592702/95, издаден од УВР - Тетово на име Миленко Афримул "Караорман" бр. 35, Тетово.

Пасош бр. 823005/96, издаден од УВР - Тетово на име Шпендим Целили, с. Пирок, Тетово. (15136)

Пасош бр. 616868/95, издаден од УВР - Куманово на име Илиевски Марјан, ул. "Г. Петров" бр.10, Куманово.

Пасош бр. 594046/95, издаден од УВР - Тетово на име Ристоски Стојанче, с. Д. Седларце, Тетово. (15179)

Пасош бр. 393729/94, издаден од УВР - Скопје на име Алит Зендели, с. Грчец, Скопје. (15199)

Пасош бр. 160528/94, издаден од УВР - Скопје на име Насер Зендели, с. Грчец, Скопје. (15200)

Пасош бр. 430414/94, издаден од УВР - Скопје на име Асан Иљфет, ул. "Селечка Планина" бр. 6-б, Скопје.

Пасош бр. 432665/94, издаден од УВР - Скопје на име Дублехар Асан, ул. "Селечка Планина" бр.6-б, Скопје.

Пасош бр. 99557/97 на име Ганимет Касами, с. Ново Село 1, Тетово. (15222)

- Пасош бр. 0430209/94, издаден од УВР - Скопје на име Наскова Зора, ул. "Банско" бр. 29, Скопје. (15231)
- Пасош бр. 1016222/98, издаден од УВР - Тетово на име Нухи Исмаил, с. Боговиње, Тетово. (15233)
- Пасош бр. 139354 на име Мехмедоска Камиле, ул. "Р. Рушит Зајази" бр. 110, Кичево. (15234)
- Пасош бр. 243367/94, издаден од УВР - Куманово на име Ајдини Сами, ул. "Трст" бр. 51, Куманово. (15238)
- Пасош бр. 324652/94, издаден од УВР - Скопје на име Киријас Никола, бул. "К. Рацин" бр. 40, Скопје. (15246)
- Пасош бр. 0244073/94 на име Елмази Халим, с. Требош, Тетово. (15247)
- Пасош бр. 247572 на име Рамадани Рамадан ул. "Горна Чаршија" бр. 25, Тетово. (15248)
- Пасош бр. 542597/94, издаден од УВР - Скопје на име Ѓорѓиевски Никола, ул. "Б. Менков" бр. 1/3-15, Скопје. (15249)
- Пасош на име Реџепа Мустафа, ул. "Борис Кидрич" бр. 29, Гостивар. (15252)
- Пасош бр. 1039472 на име Дуракоска Фериде, с. Дебреште, Прилеп. (15253)
- Пасош бр. 0313634 на име Петрески Благоја, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 328, Прилеп. (15254)
- Пасош бр. 10287202/98, издаден од ОВР - Винаца на име Антоовски Љупчо, ул. "Плачковски одред" бр. 37, Винаца. (15255)
- Пасош бр. 364033 на име Усеини Рами ул. "Петар Поп Арсов" бр. 19, Охрид. (15257)
- Пасош бр. 350298, издаден од ОВР - Свети Николе на име Јанев Ѓ. Ристе ул. "Ангел Трајчев" бр. 33, Свети Николе. (15258)
- Пасош бр. 487087, издаден од УВР - Струмица на име Божинова Виолета, с. Сушица бр. 296, Струмица. (15259)
- Пасош бр. 617966, издаден од УВР - Куманово на име Бајрами Амет, ул. "Јане Сандански" бр. 67, Куманово. (15260)
- Пасош бр. 0579795/95, издаден од ОВР - Винаца на име Постолов Љубе, ул. "Јане Сандански" бр. 16, Винаца. (15261)
- Пасош бр. 907135/96, издаден од УВР - Скопје на име Усеин Шерефедин, Скопје. (15417)
- Пасош бр. 1010157/97, издаден од УВР - Скопје на име Абдула Абдулаи, с. Никуштани, Скопје. (15424)
- Пасош бр. 994631/97, издаден од УВР - Тетово на име Идризи Садула, ул. "Киро Ристовски-Дрнц" бр. 46, Тетово. (15433)
- Пасош бр. 0215161, издаден од УВР - Скопје на име Душан Дејановиќ, ул. "Московска" бр. 5/1-10, Скопје. (15434)
- Пасош бр. 0444819/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Трајковски Саво, ул. "Среќко Пужалка" бр. 87-а, Скопје. (15456)
- Пасош бр. 0444820/94, издаден од Гувр - Скопје на име Трајковска Руса, ул. "Среќко Пужалка" бр. 87-а, Скопје. (15457)
- Пасош бр. 033695/93, издаден од УВР - Скопје на име Ајруловски Идриз, ул. "Македон. Кос. Бриг." бр. 5/26-а, Скопје. (15460)
- Пасош бр. 1137625, издаден од УВР - Куманово на име Раде Денковски, Куманово. (15467)
- Пасош бр. 1059089, издаден од УВР - Кочани на име Игнатов Александар, нас. Оризари, Кочани. (15491)
- Пасош бр. 643911/95, издаден од УВР - Скопје на име Голубовски Мирослав, Скопје. (15521)
- Пасош бр. 446443/94, издаден од УВР - Скопје на име Стровјанов Илинденко, бул. "К. Рацин" бр. 8/12, Скопје. (15522)
- Пасош бр. 0655662/95, издаден од УВР - Велес на име Маневска Веса, ул. "Марксва" бр. 3/18, Велес. (15523)
- Пасош бр. 651307 на име Асановска Алиде, ул. "Цар Самоил" бр. 238, Битола. (15563)
- Пасош бр. 350236, издаден од ОВР - Свети Николе на име Јефремов Владо, бул. "Туристичка" бр. 107/1/16, Охрид. (15579)
- Пасош бр. 0576649, издаден од на име Милчова Виолета, ул. "Калаузлиска" бр. 65, Радовиш. (15583)
- Пасош бр. 182159/94, издаден од УВР - Тетово на име Ибраими Сами, с. Цепчиште, Тетово. (15593)
- Пасош бр. 481922/94, издаден од УВР - Скопје на име Јасмина Даневска, ул. "Ф. Достоевски" бр. 15, Скопје. (15594)
- Пасош бр. 0128267/93, издаден од УВР - Скопје на име Муслији Исак, ул. "Р. Ковачевиќ" бр. 5/1-а, Скопје. (15595)
- Пасош бр. 787075/95, издаден од УВР - Скопје на име Камели Веби, с. Палиград, Скопје. (15621)
- Пасош бр. 357259/94, издаден од УВР - Скопје на име Џељал Јусуф, с. Горно Лисиче бр. 104, Скопје. (15622)
- Пасош бр. 716813/95, издаден од УВР - Велес на име Мојсоски Трајче, ул. "В. Циривири" бр. 130, Велес. (15631)
- Чекови од бр. 3946166 до 3946184, од тековна сметка бр. 22779-11, издадени од Комерцијална банка АД, Скопје на име Парат Ленче, Скопје. (14900)
- Чекови од бр. 3671109 до 3671114 и 3671123, од тековна сметка бр. 58246-36, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветанка Недановска, Скопје. (14901)
- Чекови бр. 330564, 330563 и 330562, од тековна сметка бр. 4400-46, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Драгица Христовска, Скопје. (14986)
- Чекови бр. 11773274, 11773275, 11773276, 12880985, 8818471, 11274426 и 8388840, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Иван Грачанец, Скопје. (15082)
- Чекови бр. 3235596, 3235597, 3112357, 3112358 и 2527038, издадени од комерцијална банка АД Скопје на име Брачанец Бојанка, Скопје. (15085)
- Чек бр. 3207861, од тековна сметка бр. 11862121, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Гуцинов Љубен, Скопје. (15109)
- Чекови од бр. 3964669 до 3964677, 4327088, 3183820, 3333442, 2555953 и 2210682, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пејчиновски Велимир, Скопје. (15110)
- Чекови од бр. 16152458 до 16152462, од тековна сметка бр. 43949-19, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Тодоровски Богољуб, Скопје. (15212)
- Чекови бр. 3158877, 3158878, 3158879, 3158883 и 3158884, од тековна сметка бр. 11762-82, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рашован Марјан, Скопје. (15228)
- Чекови од бр. 17086626 до 17086630, од тековна сметка бр. 42894-53, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Нада Петровска, ул. "Јужно Мор. Бригади" бр. 9/1, Скопје. (15229)
- Чекови од бр. 1794415 до 17954430, од тековна сметка бр. 11221-60, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Тони Јакимовски, ул. "Никола Русински" бр. 10-1-15, Скопје. (15235)
- Чекови од бр. 1413022 до 1413029, од тековна сметка бр. 733/51, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кочани на име Бојадики Душан, ул. "4 Јули" бр. 12, Кочани. (15236)
- Чекови од бр. 1551693 до 1551701, од тековна сметка бр. 3432/77, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кочани на име Бојадики Наталија, ул. "4 Јули" бр. 12, Кочани. (15237)
- Чекови од бр. 3060537 до 3060556 од бр. 1896440 до 1896449, 1896433, 1896434, 1349351 и 1349352, од тековна

сметка бр.17775-56, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Никола Ѓоргиевски, Скопје. (15250)

Чекови од бр. 320356 до 3290375, од тековна сметка бр. 110940-62, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Гочевска Драгица, Скопје. (15412)

Чекови од бр. 3250283 до 3250294, од тековна сметка бр.109219-24, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Гавриловска Јасминка, Скопје. (15425)

Чекови од бр. 2838228 до 2838237, 2746612 и 2746614, од тековна сметка бр.71930-58, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Симовска Новковска Татјана, Скопје. (15458)

Чекови од бр.17883073 до 17883076, од тековна сметка бр.20784-20, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Тодор Младеновски, Скопје. (15481)

Чек бр.317467, од тековна сметка бр.6605/94, издаден од Стопанска банка АД - Скопје - Филијала - Штип на име Иванов Блаже, ул."Христијан Карпош" бр.43/26, Штип. (15587)

Чекови од бр.3253328 до 3253344, од тековна сметка бр. 126648-29, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Баждавела Трајанка, Скопје. (15595)

Чекови бр. 18013075, 18013076 и од бр.9000142511 до 9000142516, од тековна сметка бр. 46847-46, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Ана Барбарова Мирчевска, Скопје. (15615)

Чекови од бр.3713552 до 3713561, 2483274, 2483275 и 47037, од тековна сметка бр.23625-65, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсовски Љупчо, Скопје. (15619)

Чекови од бр. 4318299 до 4318314, од тековна сметка бр. 88940-40, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Велева Николина, Скопје. (15630)

Чекови бр. 2519688, 3227397, 3283865, 3283866 и бр. 3283867, од тековна сметка бр. 058973/70, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Атанас Вангелов, Скопје. (15695)

Работна книшка на име Фекри Фета, Скопје. (14940)

Работна книшка на име Хашим Цемаили, Скопје.

Работна книшка на име Ацевска Мирјана, Скопје.

Работна книшка на име Билјана Утковска, Скопје.

Работна книшка на име Катов Милан, ул."Тога Јанкулоски" бр. 5, Прилеп. (15106)

Работна книшка на име Руфије Нухи, Скопје. (15113)

Работна книшка на име Тодоровски Лука Раде Скопје. (15115)

Работна книшка на име Лазарова Ленка, Скопје.

Работна книшка на име Димовски Димче, Скопје.

Работна книшка на име Јованчов Иванчо, Скопје.

Работна книшка на име Антонијо Роп, Скопје.

Работна книшка на име Беџти Асима, с.Радуша, Скопје. (15130)

Работна книшка на име Нухи Сејди, с.Мојанци, Скопје. (15133)

Работна книшка на име Нухи Ибадет, с.Мојанци, Скопје. (15134)

Работна книшка на име Рајковска Соња, Скопје.

Работна книшка на име Ивановски Богдан, Скопје.

Работна книшка на име Анета Јововска, Скопје.

Работна книшка на име Цветковски Сапо, Скопје.

Работна книшка на име Даут Амзовски, Скопје.

Работна книшка на име Јовановиќ Десанка, Скопје.

Работна книшка на име Стојановска Оливера, Скопје.

Работна книшка на име Величковски Бобан, Скопје.

Работна книшка на име Стровјанов Илинденко, Скопје. (15524)

Работна книшка на име Маневска Веса, Скопје.

Работна книшка на име Томоски Дејан, Скопје.

Работна книшка на име Пајазит Ислами, с.Копаница, Скопје. (15612)

Работна книшка на име Јанкоска Наташа, Скопје.

Работна книшка на име Тримчевска Јулија, Скопје.

Чековна картичка бр. 10195/21, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Влатко Ренцов, ул."Хр. Карпош" бр. 40/3, Штип. (15227)

Чековна картичка бр. 6260/46, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Бојадиска Катерина, ул."Енгелсова" бр.1/18, Штип. (15241)

Чековна картичка бр. 7424/22 и чекови од бр. 02044380 до 02044389 и од бр. 02010108 до 02010111 на име Симоновски Борко, ул."Кузман Јосифовски" бр.6, Штип. (15561)

Чековна картичка бр.5644/24 и чековите од бр. 312352 до 312355, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име Стојанов Драги, ул."Сутјеска" бр. 44, Штип. (15592)

Свидетелства за I, II, III година и диплома, издадени од ЕТУЦ "Михајло Пупин" Скопје на име Митевски Бобан, Скопје. (14898)

Свидетелство од VII одделение, издадено од ОУ "Свети Климент Охридски" - Бутел - Скопје на име Јанковска Ана, Скопје. (15111)

Свидетелство за завршено средно образование, издаден од Економско училиште "Моша Пијаде" - Скопје на име Јакимова Ема, Скопје. (15429)

Свидетелство за VIII одделение издадено од ОУ "Драга Стојановска", Скопје на име Ракмановска Рабије, с.Цветово, Скопје. (15533)

Индекс, издаден од Богословски факултет - Скопје на име Серафимовски Војкан, Скопје. (15251)

Диплома, издадена од УТЦ "Лазар Танев" - Скопје на име Јаковчески Тони, Скопје. (14936)

Диплома, издадена од УСО "Коце Металец" Скопје на име Гафур Фазли, с. Радуша, Скопје. (15131)

Престанува со вршење на дејност од 1-09-1998 год. издадено на име ТП "АРМА" Анфел Петков, Скопје.

Престанува со вршење на дејност од 1-09-1998 год., издадено на име ТП "Боби" Роберт Германов, Скопје.

Избирачка легитимација бр.1441186-01-01, издадена од Скопје на име Николовски Иван, Скопје. (15124)

Избирачка легитимација бр.14735950-01-01, издадена од Скопје на име Николовска Вањушка, Скопје.

Избирачка легитимација бр.14738550-01-01, издадена од Скопје на име Николовска Мара, Скопје. (15126)

Штедна книшка бр. 1290-12, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кавадарци на име Настова Марија, ул."Блажо Алексов" бр. 32, Кавадарци.

Даночна картичка бр.4029995106976 со срег.бр. 0036698 на име НИПТП "Ариета - Комерц" п.о.увоз-извоз, Штип. (15256)

Избирачка легитимација бр.15229446-01-01, издадена од Скопје на име Костадиновска Анета, Скопје. (15471)

Избирачка легитимација бр.15235497-01-01, издадена од Скопје на име Костадиновска Бранка, Скопје. (15472)

Избирачка легитимација бр.11982999-01-01, издадена од Скопје на име Балоска Ирена, Скопје. (15499)

Оглас на име Витановски Мирко, ул."Голачков" бр.18, Делчево. (15568)

АДР сертификат бр.277 од 16-09-1995год,издаден од Министерство за сообраќај на име Трајковски Трипун, ул. "Г.Делчев" бр.77, нас. Илинден,Скопје.(15575)

Чекови од бр. 16184437 до 16188439,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Гордана Кириловска, ул."Цон Кенеди"бр.7/1-5,Скопје. (15230)

Чекови од бр.179375519 до 17937527,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Чедмир Тодоровски, ул."Јуриј Гагарин" бр. 31-б,Скопје. (15232)

Чекови од бр.9000144494 до 9000144498 и бр.17916876, 17916875,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Никола Горгиевски, ул."Боро Менков" бр.1/3-15, Скопје. (15574)

Избирачка легитимација бр.04153383-01-01 на име Стојов Борис, с. Главовица, Кочани. (15223)

Избирачка легитимација бр.04152891-01-01 на име Стојова Злата, с. Главовица,Кочани. (15224)

Избирачка легитимација бр.04153073-01-01 на име Стоименовски Драги, с. Главовица,Кочани. (15225)

Избирачка легитимација бр.11067395-01-01 на име Малечков Ванчо ул."15 Корпус" бр. 4,Штип. (15242)

Избирачка легитимација бр.11060463-01-01 на име Малечков Симеон ул."15 Корпус" бр. 4,Штип. (15243)

Избирачка легитимација бр. 11062865-01-01 на име Малечкова Снежана, ул."15Корпус" бр. 4,Штип.

Избирачка легитимација бр.1106266А-01-01 на име Малечкова Вера, ул."15 Корпус" бр. 4,Штип. (15245)

Решение бр.18-568/2 и за измен на компензциони работи бр.13-19-71/2од03-04-98год,37-7231/2 од 25-08-97год.и 37-5730/2/98, издадени од Министерството за надворешни работи Скопје на име "Виса - Комерц", Скопје. (15121)

Решение бр. 25-671,издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Фуга Јонус,Скопје.

Решение Уп. бр.25-3431,издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Илија Мошев, Скопје. (15418)

Решение уп. бр. 25-4520,издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Синановиќ Дика, Скопје. (15617)

Решение бр. 25-570,издадено од Министерство за стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Мустафа Мустафа,Скопје. (15618)

Пасош бр.288966,издаден од УВР - Штип на име Димитров Кире, ул."Г.Петров" бр. 8/8,Штип. (15782)

Пасош бр.0802344 на име Аспарух Николов, ул."4-ти Ноември"бр.14,Битола. (15784)

Пасош бр.0802348 на име Пандора Николова ул."4-ти Ноември" бр. 14,Битола. (15785)

Пасош бр.63562/93,издаден од УВР - Тетово на име Хасани Блерим, с. Порој,Тетово. (15786)

Пасош бр.927288 на име Османи Фарух с. Врањовци, Гостивар. (15787)

Пасош бр.0682159/95, издаден од УВР - Скопје на име Неџат Муриќ, с. Љубин, ул."103" бр.18,Скопје.

Пасош бр.0221068,издаден од УВР- Струмица на име Андонов Зоран, с. Добрејци бр. 199,Струмица. (15823)

Пасош бр. 253075/94 на име Вејсели Абдулнасер, ул. "Радован Цониќ" бр.28,Тетово. (15824)

Пасош бр.0281630/94, издаден од УВР - Скопје на име Смилевска Косра, ул. "А. Попов" бр.33,Скопје.

Пасош бр. 169532, издаден од УВР - Куманово на име Зендељи Нафис, с. Огњанци,Куманово. (15835)

Пасош бр. 929442,издаден од УВР - Струмица на име Исинов Раим, с. Василево 84 ,Струмица. (15836)

Пасош бр.1068562 на име Наковска Бранка,ул. "Благоја И.Гуне"бр.7,Куманово. (15837)

Пасош бр. 1127694, издаден од УВР - Скопје на име Елдат Бајрам, ул. "Демирхисарска" бр. 24,Скопје.

Пасош бр.752442, издаден од УВР - Куманово на име Алија Неби, ул. "Благе Илиев Гуне" бр.38,Куманово.

Пасош бр.831434, издаден од ОВР - Кичево на име Усеини Љузим, с. Добри Дол,Кичево. (15841)

Пасош бр. 265698 на име Сулимани Исмаил, с.Отља, Куманово. (15843)

Пасош бр.617139, издаден од УВР - Куманово на име Додевски Далибор, ул."11 Ноември" бр.240,Куманово.

Пасош бр. 665111 на име Лимани Барие, Черкеско Село,Куманово. (15845)

Чекови од бр. 17067606 до 17067610, од тековна сметка бр.10663-96, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Раде Боцев,ул."Парт.Одреди"бр.749/4, Скопје. (15777)

Чекови бр.00466829 и 18260, од тековна сметка бр. 6393-80, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Донев Ангел,Штип. (15778)

Чекови бр.18039686 и од бр. 18039688 до 18039703, од тековна сметка бр.15286-66,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Љубица Стаменковска,ул. "Бутелска" бр. 3/12,Скопје. (15781)

Работна книшка на име Мицковски Игор,Скопје.

Работна книшка на име Богатинов Жарко,Скопје.

Работна книшка на име Филиповски Виктор,Скопје.

Работна книшка на име Бошковска Јованка,Скопје.

Воена книшка,издадена од Скопје на име Карцов Богољуб,Скопје. (15830)

Чековна картичка бр. 00331/36, издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Душан Дејановиќ,ул. "Московска" бр. 5/1-10,Скопје. (15832)

Свидетелство за Ш одделение,издадено од ЦОУ "Браќа Рамиз Хамид"Скопје на име Фаике Есат, Скопје. (15839)

Диплома на име Марјан Здравковски, ул."Фрањо Клуз" бр.6/9,Скопје. (15828)

Диплома, издадена од Гимназија "Кочо Рацин" - Велес на име Чолаковиќ Хајро, с.Г.Оризари,Велес.

Диплома, издадена од Трговско училиште - Скопје на име Џељал Цемаили,Скопје. (15878)

Оглас на име Аднан Мемедов, ул."Славчо Стојменов" бр. 71,Кочани. (15788)

Даночна картичка бр.4030992227924, издадена од Управа за приходи - Скопје на име ПТУП "Лучијано", бул."АСНОМ"бр.14/1-13,Скопје. (15834)

Чекови од бр. 15749390 до 15749393 и од бр. 6883453 до 16883462, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Јадранка Ставрева, ул."Душко Бојковски" бр.2-б,Скопје. (15779)

Чекови од бр. 17864524 до 17864549,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Мирко Здравковиќ, ул."Ударна бригада" бр. 46-в,Скопје. (15780)

Решение уп. бр. 12-7210,издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Раде Јаневски, Скопје. (15790)

Решение бр.18-568/2 за компезациони работи со странство, издадено од Министерство за надворешни работи Скопје на име "Виса - Комерц",Скопје. (15847)

Решение за измена на решение за компензациона работа со странство бр. 37-5730/2, издадено од Министерството за надворешни работи Скопје на име "Виса - Комерц", Скопје. (15848)

Решение за измена на решението за компензациона работа со странство бр. 37-7231/2, издадено од Министерството за надворешни работи Скопје на име "Виса - Комерц", Скопје. (15849)

Пасош бр. 0459317 на име Сазан Елмази, с. Србиново, Гостивар. (15945)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонија пат“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/98

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е ЈП „Македонија пат“ со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: набавка на специјална механизација и опрема за одржување на патишта во зимски услови и тоа набавка на:

а) **Моторно возило - камион** бр. 3
– вкупна дозволена маса на товарното возило 18 тони,
– снага на моторот 200-250 KS,
– килер со тристрано кипање,
– зафатнина на товарен сандак 7-8 м³,
– погон на сите тркала.

б) **Посипувачи на сол и абразивни материјали** ... бр. 3
– зафатнина на силосот V=6,0 м³,
– погон со мотор со внатрешно согорување,
– хидрауличните компоненти да бидат од западно-европско потекло (електромагнетни вентили, хидраулична пумпа и хидромотор),
– носење на материјалот да биде изведено со транспортна лента.

в) **Снежни плугови** бр. 3
– должина на плугот 3,00 м-3,20 м,
– да има надградба на снежниот плуг за заштита од снег на моторот и ветробранското стакло,
– дигањето, спуштањето и закосувањето на плугот да биде хидраулично со вентил од кабина со можност за механичко блокирање на искосувањето,
– снежните плугови да имаат светлосна сигнализација,
– да располагаат со потпора за одлагање на снежниот плуг,
– хидраулични црева со спојки,
– плоча за носење на снежниот плуг за монтирање на товарно возило, и други потребни елементи,
– припрема на возилото за прифаќање на плугот.

г) **Полутеретни возила** бр. 5
– кабина 6+1,
– снага на мотор 100-130 KS,
– вкупна дозволена маса до 5 тони,
– корисна носивост 2-2,5 тони,
– алуминиумски сандак.

д) **Лесни возила – Пик-Ап** бр. 5
– кабина 1+4,
– снага на моторот 64 KS,
– волумен на моторот до 1900 ccm,
– носивост до 650 kgr.

1.3. Моторното возило, посипувачот и снежниот плуг да бидат една функционална целина.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци од набавка до испорака на возилата и опремата (ф-ко Скопје) без пресметување на царинските и даночните давачки.

2.4. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на возилата и опремата.

2.7. Понудата треба да содржи упатство со технички карактеристики преведена на македонски јазик.

2.8. Понудата треба да содржи гаранција за квалитет.

2.9. Понудите од странски понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Со понудата треба да се достави банкова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки како и други докази - потврди и тоа:

3.3.1. Доказ за техничка способност за извршување на предлогот на понудата, односно список на главни испораки во последните три години, со износите, датумите и набавувачите.

3.3.2. Доказ за техничка способност.

3.3.3. Гаранција за квалитет на производот.

3.4. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот)

– Технички квалитет на возилата и опремата 30 бодови
– Постпродажни сервиси (сервис, резервни делови, техничка документација) и расположивост на техничка поддршка 20 бодови
– Цена на возилата и приклучната механизација 20 бодови
– Рок на испорака 20 бодови
– Начин на плаќање 10 бодови

5. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

5.1. Набавувачот ја утврдува максималната цена на предметот на набавката над која не може да биде прифатена понудата и истата се чува во запечатен

коверт во строга тајност се до моментот на нејзиното соопштување, согласно член 31 од Законот за јавна набавка.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).
- 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 13.10.1998 година во 12,00 часот во просториите на ЈП „Македонија пат“, ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје, во салата на VI кат.
- 6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), нема да се разгледуваат.

ЈП „Македонија пат“ – Скопје

Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат“ – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/98

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач по овој отворен повик е ЈП „Македонијапат“ со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е: ангажирање на моторни возила – камиони и градежни машини за вршење на услуги во зимско одржување на магистралните и регионални патишта и интервенции во случај на елементарни непогоди на магистрални и регионални патишта.
- 1.3. Типот на моторните возила – камиони и градежните машини, местото на ангажирање и временскиот период во кој ќе се вршат услугите ќе биде даден во тендерската документација.
- 1.4. Тендерската документација може да се подигне во Дирекцијата на ЈП „Македонијапат“ – Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр. 14, секој работен ден од 7,00 – 15,00 часот со надоместок од 500,00 денари.
- 1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 2.2. Цената треба да биде дадена за максимум 40 ефективни часови во месецот со обезбедена присутност и приправност на моторното возило – камион и градежна машина и ракувачот на истата, во тек на сите денови во месецот.

За остварени повеќе од 40 ефективни часови на моторните возила и градежните машини, понудувачот да понуди единечна цена за ефективен час на моторни возила и градежни машини заедно со ракувачите.

2.3. Понудените цени треба да бидат без пресметан данок.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Роковите за извршување на услугите од овој отворен повик се дадени во тендерската документација.

2.6. Понудувачот, во понудата да наведе година на производство на моторните возила – камиони и градежни машини.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во ставот 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудувачот, во понудата да го наведе типот и марката на моторното возило и градежната машина која се бара за вршење на услуга.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот)

- Тип и марка на возилото 40 бодови,
- Цена 40 бодови,
- Начин на плаќање 20 бодови.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 15.10.1998 година во 12,00 часот во просториите на ЈП „Македонијапат“ – ул. „Даме Груев“ бр. 14 – Скопје, во салата на VI кат.

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), нема да се разгледуваат.

ЈП „Македонијапат“ – Скопје

Врз основа на член 10,14,15 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на Р.М.“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки–градежни работи на Министерството за образование и физичка култура, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО – ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерството за образование и физичка култура, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди за изведување на градежни и градежно – занаетчиски работи на следните објекти:

- 1.2.1. О.У. „Прпарими“ с. Голема Речица, Тетово – доградба на училишниот објект до степен на затворена карабина-фазна градба.
- 1.2.2. О.У. „Герас Цунев“ – с. Просениково, Струмица, П.У. с. Сарај. – реконструкција на објектот оштетен од пожар.
- 1.3. Обемот на градежните и градежно – занаетчиските работи даден е во тендерската документација посебно за секој објект.
- 1.1. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност.
- 1.2. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: цена, рок, начин на плаќање, документ за бонитет и техничка оспособеност.

2. РОКОВИ

- 2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на отворањето на понудите;
- 2.2. Рок на поднесување на понудите: до денот и часот на јавното отворање на понудите.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Тендерската документација посебно за секој објект може да се види и подигне во Министерството за образование и физичка култура, ул. „В. Горгов“ бр. 35 Скопје, со надоместок од 200.00 денари.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изразена во денари;
- 4.2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се обезбеди банкарска гаранција);
- 4.3. Рок на изведување на предметните работи посебно за секој објект и гаранција на квалитетот на изведените работи;
- 4.4. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува сам или ќе ангажира и подизведувачи;
- 4.5. Понудувачите се должни кон понудите да ја достават следната документација:
 - 4.5.1. Придружна документација
 - извод од регистрација на дејноста;
 - документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет донесен од Министерот за финансии.
 - изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот;
 - 4.5.2. Документација за техничка оспособеност:
 - референц листа и список за досега извршени работи во последните три години, по објекти, износи и датуми;
 - број и структура на вработени;
 - податоци за расположивата опрема.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.
- 5.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот.
- 5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на Министерството за образование и физичка култура на ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје, или со предавање на Комисијата на

лице место, но „најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

- 5.4. Понудата и другата документација се доставува во еден запечатен плик, посебно за секој објект, на кој во горниот агол треба да стои ознаката „не отворај“, бројот на барањето и името на објектот.

Во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака документација со точна адреса на испраќачот – понудувачот.

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Отворањето на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на 09.10.1998 година (петок), со почеток во 11.00 часот, во просторите на МУЦ „Гоце Делчев“ ул. „Васил Горгов“ до Заводот за вработување.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледани.
- 7.2. Секој објект може да учествува само со една понуда по објект.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 133-376.

Комисија за јавни набавки
– градежни работи

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за образование и физичка култура, објавува

БАРАЊЕ БРОЈ 10 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОС- НОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ И ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач: Министерството за образование и физичка култура, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје.

- 1.2. Предмет на набавката: изведување на градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи на следните објекти во основното образование, студентските домови и физичката култура:

- 1.2.1. О.У. „Даме Груев“ – Градско, Велес.
 - санација на меѓукатна конструкција.

- 1.2.2. О.У. „Методија Патчев“, Охрид
 - санација на кров и таван.

- 1.2.3. О.У. „Гоце Делчев“, с. Василево, Струмица, П.У. во с. Радичево
 - санација на кров, паркет и изградба на санитарни јазли.

- 1.2.4. О.У. „Магдалена Антова“ с. Карпош, Куманово
 - довршување на санитарни јазли.

- 1.2.5. Р.О. за стопанисување со градски стадиони и други спортски објекти „Тетово“ – Тетово
 - Изведување на паркет во мала спортска сала.

- 1.2.6. Студентски дом „Кочо Рацин“ Битола
– оградување на дел од просторот на касарната за потребите на студентскиот дом.
- 1.2.7. Студентски дом „Гоце Делчев“, Скопје
– реконструкција на лифтовите во блок „В“ и „Г“.

1.3. Обемот на градежните, градежно-занаетчиските и инсталатерските работи даден е во тендерската документација посебно за секој објект.

1.4. Барањето е јавно, отворено и анонимно.

1.5. Право на учество имаат сите физички и правни лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште е во Република Македонија.

1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: цена, рок, начин на плаќање и документ за бонитет.

2. РОКОВИ

2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на отворање на понудите;

2.2. Рок на поднесување на понудите: 10 дена од денот на објавувањето на барањето односно за О.У. „Методија Патчев“, Охрид, 3 дена.

3. ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Тендерската документација посебно за секој објект може да се подигне во Министерството за образование и физичка култура на ул. „В. Горгов“ бр. 35, Скопје со надоместок од 50,00 до 300,00 денари.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изразена во денари.

4.2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се обезбеди банкарска гаранција);

4.3. Рок на изведување на предметните работи посебно за секој објект и гаранција на квалитетот на изведените работи;

4.4. Понудувачите се должни со понудите да приложат и референц листа за досега изведени работи од ваков вид.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот;

5.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во барањето;

5.3. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Министерството за образование и физичка култура на ул. „Васил Горгов“ бр. 35 Скопје.

5.4. Понудата и другата документација се доставува во запечатен плик посебно за секој објект на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, бројот на барањето и името на објектот.

Во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот односно понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот внатрешен плик треба да ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ со точна адреса на испраќачот – понудувачот.

5.5. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет согласно правилникот за содржината на документот за бонитет донесен од министерот за финансии;
- изјава дека понудувачот не е под стечај потпишано од одговорното лице на понудувачот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето нема да бидат разгледани.

6.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда по објект.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 133-376.

Комисија за јавни набавки
– градежни работи

Врз основа на член 10,14,15 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на Р.М.“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки-градежни работи на Министерство за образование и физичка култура, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР 11 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за образование и физичка култура, ул. „Вељко Влаховик“ бр. 9 – Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди за изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи на:

1.2.1. О.У. „Мирче Ацев“ с. Лисичани, Кичево, П.У с. Челопеци, реконструкција и доградба на училишниот објект

1.2.2. О.У. „Кочо Рацин“ Н. Дојран, Гевгелија довршување на објектот.

1.3. Обемот на градежните и градежно-занаетчиските работи даден е во тендерската документација, посебно за секој објект.

1.1. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност.

1.2. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: цена, рок, начин на плаќање, документ за бонитет и техничка оспособеност.

2. РОКОВИ

2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на отворање на понудите;

2.2. Рок на поднесување на понудите: до денот и часот на јавното отворање на понудите.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Тендерската документација може да се види и подигне во Министерството за образование и физичка култура, ул. „В. Горгов“ бр. 35 Скопје, со надоместок од 300.00 и 400.00 денари.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изразена во денари.

- 4.2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се обезбеди банкарска гаранција).
- 4.3. Рок на изведување на предметните работи и гаранција на квалитетот на изведените работи.
- 4.4. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува сам или ќе ангажира и подизведувачи.
- 4.5. Понудувачите се должни кон понудите да ја достават следната документација:
 - 4.5.1. Придружна документација
 - извод од регистрација на дејноста,
 - документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет донесен од Министерот за финансии,
 - изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот,
 - 4.5.2. Документација за техничка оспособеност
 - референц листа и список за досега извршени работи во последните три години, по објекти, износи и датуми,
 - број и структура на вработени,
 - податоци за расположивата опрема.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.
- 5.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот.
- 5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на Министерството за образование и физичка култура на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје, или со предавање на Комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.
- 5.4. Понудата и другата документација посебно за секој објект се доставува во еден запечатен плик, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, и бројот на барањето и името на објектот. Во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација со точна адреса на испраќачот – понудувачот“

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Отворањето на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на 12.10.1998 година, понеделник со почеток во 11,00 часот, во просториите на МУЦ „Гоце Делчев“ ул. „Васил Ѓоргов“ – до Заводот за вработување.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледани.
 - 7.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда по објект.
- Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 133-376.

Комисија за јавни набавки
– градежни работи

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Заводот за статистика на Република Македонија доставува

БАРАЊЕ БР.1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- 1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди е Заводот за статистика на Република Македонија со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 4.
- 1.2. Предмет на набавката е дигитална опрема за комуникации.
- 1.3. Вид и количество:
 - Интегрирани дигитални комуникациски јазли NODS–две единици;
 - Сервис модули за кодови–една единица;
 - Рутери со портови за Ethernet, Wan i ISDN–две единици;
 - Модеми 64/128Kb/sec синхрони–четири единици.
- 1.4. Право на учество имаат сите правни и физички лица.
- 1.5. Постапката по ова барање ќе се спроведе согласно член 42 од Законот за јавни набавки.
- 1.6. Рок на поднесување на понудите изнесува 7 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на повикот.

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАБАВКАТА

- 2.1. Тендерската документација со техничките карактеристики може да се подигне во канцеларија бр. 71 на Заводот за статистика секој работен ден од 09-14 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да содржи единечна цена по позиција и вкупна цена за сите позиции изразена во денари.
- 3.2. Цената треба да биде франко локација на инсталацијата со вкалкулиран данок на промет.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.
- 4.2. Понудите треба да се доставуваат препорачано по пошта или со непосредно предавање во архивата на Заводот за статистика на Република Македонија.
- 4.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт кој содржи два запечатени коверти. На предната страна од надворешниот коверт во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на Заводот за статистика на Република Македонија, ул. „Даме Груев“ бр.4.
- Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен коверт ја содржи ознаката „понуѓа“ која содржи финансиска документација.
- 4.4. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да достават придружна документација и тоа:
 - извод на регистрацијата на дејноста;
 - документ за бонитет од носителот на платниот промет и
 - изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ СЕ

Цена, начин и услови на плаќање, квалитет на опремата, рок на испорака, рок на испораката, гаранции, постпродажен сервис и давање на стручна помош.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои се поднесени по рокот, како и оние кои не се изработени согласно барањето на нарачуваачот, нема да бидат разгледани.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 3/98 ЗА НАБАВКА НА ХРАНА ЗА СЛУЖБЕНИ КОЊИ СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Име и адреса на набавувачот

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000 Скопје, Република Македонија.

2. Предмет и количество на набавката е:

- Зоб (овес) – 40.000 кг.
- Сено (луцерка) – 40.000 кг.
- Слама – 50.000 кг.

3. Квалитет I класа

4. Понудите да содржат

- Цена изразена во денари со пресметан данок на промет.
- Плаќање 60 дена по испорака.
- Динамиката на испорака по налог на купувачот.
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач – во согласност со член 25 од Законот.

6. Доставување на понудите

Писмените понуди да се достават лично во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на 06.10.1998 година во 10,00 часот.

7. Завршни одредби

При изготвувањето и доставувањето на писмените понуди задолжително да бидат применети одредбите од Законот за јавни набавки објавен во „Службен весник на РМ“ број 26/98.

Информации можат да се добијат на телефон 112-141.

Од Комисијата за јавни набавки во МВР

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 4/98 ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВИ ЗА ЗИМСКА УНИФОРМА ЗА ПОЛИЦИЈА И ДЕЛОВИ ЗА ЗИМСКА УНИФОРМА ЗА ППЗ

1. Име и адреса на набавувачот

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000 Скопје, Република Македонија.

2. Предмет и количество на набавката е:

1. Конфекционирање на зимска капа	5.000 парчиња
2. Конфекционирање на зимски панталони	4.300 парчиња
3. Чорапи доколеници	13.000 пара
4. Зимски кошули	13.000 парчиња
5. Чинови	2.000 парчиња
6. Конфекционирање на зимска капа за ППЗ	900 парчиња
7. Конфекционирање на зимска униформа за ППЗ	900 парчиња
8. Конфекционирање на зимски кошули за ППЗ	1.700 парчиња
9. Конфекционирање на ветровки за ППЗ	300 парчиња
10. Чорапи доколеници	1.700 пара
11. Вратоврсци	13.000 парчиња

3. Квалитет на производите

Според Уредбата за униформа на Полиција и Уредбата за униформа на ППЗ, кошулите за Полиција според кројот кој го одредува набавувачот. Состав на материјалот за кошулите 67% памук и 33% полиестер. Тежина 120-130 гр/м².

4. Понудите да содржат

- Цена изразена во денари без данок.
- Плаќање 60 дена по испорака.
- Рок на испорака на 30.11.1998 година.
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот.
- Задолжителна достава на мостри за позиции под реден бр. 3, 4, 5, 10 и 11.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач – се цена, квалитет и рок на испорака.

6. Доставување и отворање на понудите.

Писмените понуди да се достават лично во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на 05.10.1998 година во 10, 00 часот кога истите ќе се отвораат од страна на Комисијата.

7. Завршни одредби

При изготвувањето и доставувањето на писмените понуди задолжително да бидат применети одредбите од Законот за јавни набавки објавен во „Службен весник на РМ“ број 26/98.

Информации можат да се добијат на телефон 112-141.

Од Комисијата за јавни набавки во МВР

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 15-47/477

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на овој отворен повик е Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката:

Свежо овошје, зеленчук, леб, бурек, свежо млеко и јогурт, за потребите на гарнизонот Гевгелија (видови и количини наведени во список бр. 1).

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб – Скопје во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 710 или во просториите на гарнизонот Гевгелија.

4. Набавката – се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки – отворен повик, согласно член 14 став 1.

5. Рок на важност на понудите е 30 дена од денот на поднесување на понудата.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:

- цена, (без пресметан данок на промет),
- начин и услови на плаќање,
- квалитет.

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен согласно член 43 од Законот за јавни набавки да ја достави предвидената придружна документација и тоа:

- извод од регистрација на дејноста.
- документ за бонитет од носителот на платниот промет согласно член 22 од Законот за јавни набавки, и
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишан од одговорното лице на понудувачот.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, потпишан од одговорно лице на понудувачот.

2. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

3. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизонот Гевгелија со почеток во 12,00 ч., петнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викенд или државен празник отворањето на понудите ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет,
- цена,
- начин и услови на плаќање,
- техничка и технолошка можност за производство и испорака на бараните прехранбени артикли.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат по истекување на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и условите утврдени во барањето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може да достави само една понуда.

Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/10 22 99.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 10, а во врска со член 48, од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-26/98 ИЗВЕДБА НА 35 кВ ДАЛНОВОД – ТС 35/10кВ „СВ. ТРИПУН“ – ТС 35/0,4 ХЕЦ КОЗЈАК

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 38-26/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. 11 „Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2 Предметот на набавката е прибирање на понуди за изведба на 35кВ далновод – ТС 35/10 кВ „Св. Трипун“ – ТС 35/0,4 ХЕЦ Козјак, за потребите на Подружница ХЕЦ Козјак.

1.3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно со Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за изведба на 35 кВ далновод – ТС 35/10 кВ „Св. Трипун“ – ТС 35/0,4 кВ ХЕЦ Козјак.

2.2. Тендерската документација се става на увид на заинтересираните понудувачи во просториите на ЈП ЕСМ – Подружница ХЕЦ Козјак на ул. „11 Октомври“ бр. 9 кат 9, соба бр. 2 во Скопје, секој работен ден од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ часот во времето на траењето на јавниот повик.

2.3. За подигнувањето на тендерската документација да се уплати 100 ДЕМ во денарска противвредност на денот на уплатата на жиро сметка: 40100-762-42702, со назнака: за Отворен повик бр. 38-26/98.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство), на паритет ХЕЦ Козјак изразена во германски марки.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката – услугата.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет (нов образец), кој го издава Заводот за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

- список на изведени 35кВ или 110 кВ далноводи, најмалку 20 км во последните три години со износите, датумите и нарачателите;
- посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот;
- сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот;

– искуство на раководителот на објектот за изградба на слични објекти;
– список на опрема која ќе ја употреби за изградба на далноводот.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 10% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 5.1. Цена на чинење
- 5.2. Квалитет
- 5.3. Рок на изведување
- 5.4. Начин на плаќање

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата треба да се доставува најкасно за 36 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“ Комисија за јавни набавки за ХЕЦ Козјак, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 02.11.1998 во 12 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, 9 кат, соба бр. 2 на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, а во врска со член 48 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-27/98 ЗА ИЗВЕДБА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО РЕОНОТ НА АКУМУЛАЦИЈАТА КОЗЈАК

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 38-27/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. 11 „Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за изведба на локални патишта во реонот на акумулацијата Козјак, за потребите на Подружница ХЕЦ Козјак.

1.3. Повикот е јавен и отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно со Законот за јавни набавки.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

2.1. Документацијата со која располага набавувачот се однесува за изведба на локални патишта по делници:

– од левата страна на р. Треска:
с. Здуње – с. Близанско;
с. Близанско – с. Брест;
с. Сапотоец – с. Близанско;
с. Здуње – спој со регионален пат Р-104.

– од десната страна на р. Треска:
од мостот за Самоков до мостот на Беличка река;
од мостот на Беличка река до патот за с. Тажево;
од патот за с. Тажево до патот за с. Борова Брезница;
од патот за с. Борова Брезница до с. Долна Брезница.

2.2. Документацијата се става на увид на заинтересираните понудувачи во просториите на ЈП ЕСМ – Подружница ХЕЦ Козјак на ул. „11 Октомври“ бр. 9 кат 9, соба бр. 6 во Скопје, секој работен ден од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ часот во времето на траењето на јавниот повик (лице за контакт Анастасова Коцова Елеонора, тел. 149-149, 111-301).

2.3. За подигнувањето на тендерската документација да се уплати 100 ДЕМ во денарска противвредност на денот на уплатата на жиро сметка: 40100-762-42702, со назнака: за отворен повик бр. 38-27/98.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство), на паритет ХЕЦ Козјак изразена во германски марки.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката или поединечно по делници.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката – услугата.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

– список на изведени слични објекти во последните три години со износите, датумите и примачите;

- посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот;
- список на опрема која ќе ја употреби за изведба;
- искуство на раководителот на објектот за изградба на слични објекти.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 10% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 5.1. Цена на чинење
 - 5.2. Квалитет
 - 5.3. Рок на изведување
 - 5.4. Начин на плаќање
- Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, Комисија за јавни набавки за ХЕЦ Козјак ул. 11 „Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.
- 6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.11.1998 во 12 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, 9 кат, соба бр. 6 на ул. 11 „Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.
- 6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-43/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ТРАКИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-43/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. 11 „Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на гумени транспортни траки и тоа:

тип	кол. во долж. м.
1.2.1. 1800/4 ЕП 630 + 8/4М	1200,
1.2.2. 1800/4 ЕП 500 + 8/4 М	950,
1.2.3. 1200/4 x ПА-500 6/3 М	1000,
1.2.4. БТ-800/4 + ЕП – 315-5/2 Н	400.

- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на гумени транспортни траки.
- 2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство на паритет магацин на набавувачот (позиција бр. 1.2.1. и 1.2.2. РЕК Битола, позиција бр. 1.2.3. и 1.2.4. РЕК „Осломеј“) изразена во германски марки.
- 2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.
- 2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).
- 2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.
- 2.7. Понудата треба да има рок на важност.
- 2.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.
- 3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:
 - список на главните испораки на стоки во последните три години со износите, датумите и примачите,
 - сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот (ИСО 9002, оригинален или оверена копија).
- 3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.
- 3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.
- 3.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 4.1. Цена на чинење 30 поени
- 4.2. Рок на испорака 10 поени
- 4.3. Начин на плаќање 30 поени
- 4.4. Квалитет 30 поени

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

– РЕК „Осломеј“ Кичево	320 тони,
– ХЕЦ „Тито“ Гостивар	55 тони,
– „Електроскопје“ Скопје	46 тони,

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 5.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- 5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ Комисија за јавни набавки ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.
- 5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 14.10.1998 година во 12 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, 3 кат, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.
- 5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација кој се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-44/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕСЕН МАЗУТ, ДИЗЕЛ ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-44/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:
 - 1.2.1. лесен мазут 3.000 тони, со следните карактеристики:
 - долна топлотна моќ 9.600 kcal/kg,
 - максимална содржина на сулфур 1,0%
 - релативна густина на 15⁰с 0,95 T/m³,
 - вискозност при 80⁰с 4,43 E
 - вода 0,1% + 0,6%,
 - пепел 0,1%,
 - температура на палење 80⁰с + 120⁰с,
 - 1.2.2. дизел гориво Д-1 1.381 тон,
 - 1.2.3. моторен бензин МБ-98 285 тони.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

- 2.1. Лесен мазут 3.000 тони:
 - РЕК „Осломеј“ Кичево 1.000 тони,
 - „Енергетика“ Скопје 2.000 тони,
 Испорака до крај на октомври 1998 година.
- 2.2. Дизел гориво Д-1, 1.381 тон:
 - РЕК „Битола“ Битола 960 тони,

Испорака веднаш – 31.12.1998 година, дневно усогласување набавувач – испорачател.

2.3. Моторен бензин МБ-98, 285 тони:

– РЕК „Битола“ Битола	120 тони,
– РЕК „Осломеј“ Кичево	35 тони,
– „Електроскопје“ Скопје	85 тони,
– ХЕЦ „Тито“ Гостивар	45 тони.

Испорака веднаш – 31.12.1998 г, дневно усогласување набавувач – испорачател.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство) на паритет Ф-ко подружници според распоредот даден во точка 2, изразена во германски марки.
- 3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.
- 3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).
- 3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.
- 3.7. Понудата треба да има рок на важност
- 3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.
- 4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки.
 - 4.2.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со износите, датумите и примачите.
 - 4.2.2. Понудувачот треба да достави сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавката.
- 4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.
- 4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Понудувачите треба да достават гаранција на депонираните средства или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 5.1. Цена – 40 поени,
- 5.2. Квалитет – 30 поени,
- 5.3. Начин на плаќање – 30 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса
ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.
- 6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 13.10.1998 во 12 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, 3 кат, сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.
- 6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.26/98) Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР.15-46/337 ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ НАВЕДЕН ПО ВИД И КОЛИЧИНА ВО СПИСОК БР.1

Списокот на средствата може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ 66, соба 707, во работен ден од 08,00 до 12,00 часот.

Во понудата треба да бидат дадени следните елементи: цени поединечни, во денари, франко краен корисник, без данок на промет и царина, начин на плаќање, рок на испорака и квалитет, технички карактеристики и производител (потекло) на средствата.

Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на отворањето на понудите.

Со понудата да се достави и придружната документација согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Критериуми за избор на најповолен понудувач согласно член 25 од Законот за јавни набавки се:

- квалитет на бараните средства,
- цена,
- начин на плаќање, и
- рок на испорака.

Понудите со назнака за Отворен повик бр. 15-46/337, треба да бидат уредно доставени согласно член 53 и 54

од Законот за јавни набавки и тоа со предавање на комисијата на лице место на јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите, на ден 05.10.1998 година во 10.00 часот во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ 66, Скопје.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/10 21 70, 10 21 69 и 10 2289.

Министерство за одбрана

Управниот одбор на АД „Илинденка“ – Крушево изготви и достави Програма за финансиска и сопственичка трансформација на АД „Илинденка“ – Крушево согласно член 81 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп по однос на Програмата свика рочиште за изјаснување и гласање на доверителите за 17.09.1998 година.

Оваа рочиште по предлог на доверителите е одложено за ден 5.10.1998 година во 11,00 часот. За таа цел се повикуваат доверителите да присуствуваат на рочиштето што ќе се одржи во Основниот суд во Прилеп во судница – голема сала при Основниот суд во Прилеп.

Доверителите можат да гласат и по писмен пат со поднесок потпишан од овластен застапник.

Програмата бр. 03-51/1 од 5.08.1998 година изготвена од страна на Управниот одбор на АД „Илинденка“ – Крушево со дополнувањето на Програмата од 14.09.1998 година под бр. 03-58, доверителите можат да ја разгледаат во просториите на должникот АД „Илинденка“ – Крушево ул. „Маршал Тито“ 66 Крушево.

Од Основниот суд Битола

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со Законот за ветеринарното здравство член 132 („Службен весник на РМ“ бр. 28/98) и врз основа на Одлуката за преземање дејствија за спроведување на Законот за трансформација во Ј.П. Ветеринарна станица „Неготино“ – Неготино, објавува

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД Ј.П. ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА „НЕГОТИНО“ – НЕГОТИНО

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и нивните наследници (државјани на Република Македонија) да ги пријават нивните побарувања од Ј.П. Ветеринарна станица „Неготино“ од Неготино во согласност со членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Пријавувањата на побарувањата да се достават на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија во согласност со член 35 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, односно во согласност со Правилникот за формата и содржината на образецот за барањето за заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапката на трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бој 3/94) и да се достават до Ветеринарна станица „Неготино“ – Неготино и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Седиштето на Ветеринарна станица „Неготино“ е во Неготино.

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Земјоделската задруга „Единство“ ц.о. с. Чelopeк-Тетово, објавува

О Г Л А С

Се повикуваат сите сопственици и нивните правни наследници (баратели), да ги најават побарувањата од Друштвото.

Барателите да ги најават побарувањата на посебен образец што го пропишува Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал со податоци за правна основаност на одземенит имот за кој се однесува побарувањето, како и видот и висината на побарувањето.

Барањата се доставуваат истовремено во Задругата и во Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Побарувањата се најавуваат во рок од 60 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О Б Ј А В А

Врз основа на член 416 од Законот за трговски друштва, а во врска со Одлуката бр. 0201-1645/2 од 23.06.1998 година, Одборот на директори на ТЕТЕКС АД Тетово

ОБЈАВУВА

Дека Волнарскиот комбинат Тодор Циповски – Мерџан ТЕТЕКС АД–Тетово со Одлука бр. 0201-1645/2 од 23.06.1998 година изврши намалување на основната главнина со што проценетата вредност во износ од 2.856.896.383,40 денари се утврдува на износ од 1.413.888.223,00 денари и истата е запишана во трговскиот регистар.

Се известуваат сите доверители кои постоеле на денот кога е објавен уписот на Одлуката за намалување на основната главнина, дека ТЕТЕКС АД – Тетово гарантира да нивните побарувања ќе бидат намирани согласно нивната доспеаност.

Врз основа на член 42 од Статутот на „Македонија Табак“ увоз-извоз А.Д. – Скопје, Одборот на директори, на седницата одржана на 10.07.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ

1. Малопродажната цена на цигари за пакување од 20 парчиња, се утврдува, како што следува:
Вид на цигари Малопродажна цена (денари)
Родео супер лајтс 85 мм бокс 25,00

2. Оваа одлука ќе се применува од 01.10.1998 година.

Одбор на директори
Претседател,
Страшо Нелковски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1237. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска	2481
1238. Одлука за висината на придонесот на „Детска недела“ во времето од 5. до 11.10.1998 година	2481
1239. Одлука за определување на услови за градба на дипломатско претставништво на Република Франција „Француска амбасада“ што треба да се гради на локалитетот „Кале“, во општината Центар – Скопје	2481
1240. Одлука за определување на услови за градба за објектите „Зграда за технолошки процес, настрешница и Емшерово јама, што ќе служат за експлоатација на минерална вода и ЦО ₂ , од лежиштето на локалитетот кај с. Кременица, што треба да се градат во општината Бистрица	2481
1241. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2482
1242. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2482
1243. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2483
1244. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2483
1245. Решение за именување претставници на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонската банка за поддршка на развојот	2484
1246. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за одбрана	2484
1247. Решение за назначување советник на министерот за одбрана	2485
1248. Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилните инвалидни на цивилните инвалиди од војната	2485
1249. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 57/98 од 9 септември 1998 година	2485
1250. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 67/98 од 9 септември 1998 година	2486
1251. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 71/98 од 9 септември 1998 година	2487
1252. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 85/98 и 100/98 од 9 септември 1998 година	2488
Исправка на Решението за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство	2489